



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 24 јули 1998
Скопје

Број 36

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1039.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јули 1998 година.

Број 07-2974/1
16 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој закон се утврдуваат изборните единици за избор на 85 пратеници во Собранието на Република Македонија според мнозинскиот принцип.

Член 2

Изборните единици ги сочинуваат избирачките места во општините кои опфаќаат населени места или дел од населеното место каде што граѓаните го остваруваат избирачкото право.

Член 3

Во Република Македонија се утврдуваат 85 изборни единици и тоа:

Изборна единица број 1.

Избирачките места од број 0001 до 0016
Избирачките места од број 0017 до 0025
Избирачките места од број 0330 до 0332

- општина Берово;
- општина Пехчево и
- општина Блатец.

Изборна единица број 2.

Избирачките места од број 0572 до 0604
Избирачките места од број 0605 до 0612 и од 0614 до 0616

- општина Делчево и
- општина Македонска
Каменица - дел.

Изборна единица број 3.

Избирачките места од број 0303 до 0329
Избирачките места број 0613, 0617 и 0618

- општина Веница;
- општина Македонска
Каменица - дел и
- општина Оризари.

Избирачките места од број 0892 до 0902

Изборна единица број 4.

Избирачките места од број 0830 до 0854

- општина Кочани - дел.

Изборна единица број 5.

Избирачките места од број 0855 до 0874
Избирачките места број 0875; 0876 и 0879
Избирачките места од број 0880 до 0883 и од 0885 до 0887
Избирачките места од број 0888 до 0891

- општина Кочани - дел;
- општина Чешиново - дел;
- општина Облешево - дел и
- општина Зрновци.

Изборна единица број 6.

Избирачките места од број 2247 до 2262 и од 2292 до 2300

- општина Штип - дел.

Изборна единица број 7.

Избирачките места од број 2263 до 2291 и од 2301 до 2315

- општина Штип - дел.

Изборна единица број 8.

Избирачките места од број 1671 до 1703
Избирачките места од број 1704 до 1712

- општина Свети Николе и
- општина Лозово.

Изборна единица број 9.

Избирачките места од број 1574 до 1589 и од 1592 до 1607
Избирачките места од број 1608 до 1617

- општина Радовиш - дел и
- општина Конче.

Изборна единица број 10.

Избирачките места од број 1713 до 1741

- општина Струмица - дел.

Изборна единица број 11.

Избирачките места од број 1742 до 1773
Избирачките места од број 1827 до 1829

- општина Струмица - дел и
- општина Куклиш - дел.

Изборна единица број 12.

Избирачките места број 1590 и 1591
Избирачките места од број 1618 до 1623
Избирачките места од број 1794 до 1810
Избирачките места од број 1811 до 1822 и 1825

- општина Радовиш - дел;
- општина Подареш;
- општина Василево и
- општина Босилово - дел.

Изборна единица број 13.

Избирачките места број 1823, 1824 и 1826
 Избирачките места од број 1774 до 1793
 Избирачките места од број 1830 до 1836
 Избирачките места од број 1837 до 1843

- општина Босилово - дел;
 - општина Ново Село;
 - општина Куклиш - дел и
 - општина Муртино.

Изборна единица број 14.

Избирачките места број 0877 и 0878
 Избирачкото место број 0884
 Избирачките места од број 1530 до 1563
 Избирачките места од број 1564 до 1573
 Избирачките места од број 2316 до 2331

- општина Чешиново - дел;
 - општина Облешево - дел;
 - општина Пробиштип;
 - општина Злетово и
 - општина Карбинци.

Изборна единица број 15.

Избирачките места од број 0903 до 0937
 Избирачките места број 1077, 1087 од 1089 до 1094,
 од 1097 до 1099 и 1104
 Избирачките места од број 1131 до 1141
 Избирачките места од број 1142 до 1155

- општина Кратово;
 - општина Куманово - дел;
 - општина Орашац и
 - општина Клечовце.

Изборна единица број 16.

Избирачките места од број 0938 до 0981
 Избирачките места од број 0982 до 0994

- општина Крива Паланка и
 - општина Ранковце;

Изборна единица број 17.

Избирачките места од број 0995 до 1007, 1013, 1019,
 1020, од 1025 до 1030, 1054, 1055, 1095, 1096 и 1100.

- општина Куманово - дел.

Изборна единица број 18.

Избирачките места од број 1021 до 1024, од 1031, до 1046,
 1062, 1063, 1067, 1068, 1071, 1072 и 1088.

- општина Куманово - дел.

Изборна единица број 19.

Избирачките места број 1017, 1018, од 1047 до 1053,
 од 1056 до 1058, 1060, 1061, од 1064, до 1066, 1069, 1070 и
 од 1073 до 1075.

- општина Куманово - дел.

Изборна единица број 20.

Избирачките места од број 1008 до 1012, од 1014 до 1016,
 1059, 1076, од 1078 до 1086 и од 1101 до 1103
 Избирачките места од број 1156 до 1186

- општина Куманово - дел и
 - општина Старо
 Нагоричане.

Изборна единица број 21.

Избирачките места од број 1105 до 1130

- општина Липково.

Изборна единица број 22.

Избирачките места од број 0280 до 0302
 Избирачките места од број 0368 до 0377
 Избирачките места од број 0378 до 0385

- општина Валандово;
 - општина Богданци и
 - општина Стар Дојран.

Изборна единица број 23.

Избирачките места од број 0333 до 0360
Избирачките места од број 0361 до 0367

- општина Гевгелија и
- општина Миравци.

Изборна единица број 24.

Избирачките места од број 1213 до 1237
Избирачките места од број 1238 до 1248

- општина Неготино и
- општина Демир Капија.

Изборна единица број 25.

Избирачките места од број 0659 до 0681

- општина Кавадарци - дел.

Изборна единица број 26.

Избирачките места од број 0682 до 0703
Избирачките места од број 0704 до 0712
Избирачките места од број 0713 до 0722

- општина Кавадарци - дел;
- општина Конопиште и
- општина Росоман.

Изборна единица број 27.

Избирачките места од број 2135 до 2143,
2147 и од 2195 до 2210
Избирачките места од број 2211 до 2216
Избирачките места од број 2227 до 2240
Избирачките места од број 2241 до 2246

- општина Велес - дел;
- општина Богомила.
- општина Чашка и
- општина Извор.

Изборна единица број 28.

Избирачките места од број 2144 до 2146,
од 2148 до 2154 и од 2158 до 2169.

- општина Велес - дел.

Изборна единица број 29.

Избирачките места од број 2155 до 2157,
од 2170 до 2194
Избирачките места од број 2217 до 2226

- општина Велес - дел и
- општина Градско.

Изборна единица број 30.

Избирачките места од број 0034 до 0037,
од 0043 до 0045, од 0057 до 0060, 0070, 0071,
од 0073 до 0084 и од 0107 до 0110.

- општина Битола - дел.

Изборна единица број 31.

Избирачките места од број 0049 до 0056, 0072,
од 0085 до 0098, 0102, 0106 и од 0111 до 0113.

- општина Битола - дел.

Изборна единица број 32.

Избирачките места од број 0026 до 0033,
од 0038 до 0042, од 0046 до 0048,
од 0061 до 0068, од 0133 до 0135 и 0138.
Избирачкото место број 0150

- општина Битола - дел и
- општина Бистрица - дел.

Изборна единица број 33.

Избирачките места број 0069, од 0099 до 0101,
од 0103 до 0105 и од 0114 до 0132.
Избирачкото место број 0154
Избирачките места од број 0205 до 0213

- општина Битола - дел;
- општина Бистрица - дел.
- општина Цапари.

Изборна единица број 34.

Избирачките места број 0136 и 0137
Избирачките места од број 0139 до 0149 и од 0151 до 0153
и од 0155 до 0157
Избирачките места од број 0158 до 0168
Избирачките места од број 0169 до 0174
Избирачките места од број 0175 до 0180
Избирачките места од број 0181 до 0193
Избирачките места од број 0194 до 0204
Избирачките места од број 0214 до 0223

- општина Битола - дел;
- општина Бистрица - дел;
- општина Новаци;
- општина Бач;
- општина Старавина;
- општина Могила;
- општина Кукуречани и
- општина Добрушево.

Изборна единица број 35.

Избирачките места од број 1350 до 1368,
од 1370 до 1373, 1403, 1404, 1407, и
од 1414 до 1421

- општина Прилеп - дел;

Изборна единица број 36.

Избирачките места број 1369, 1374, 1381,
1385, 1386, 1388, 1389, 1392, 1395, 1396, 1398,
од 1400 до 1402, 1405, 1406 од 1408 до 1412
и од 1450 до 1455.

- општина Прилеп - дел;

Изборна единица број 37.

Избирачките места од број 1375 до 1380,
од 1382 до 1384, 1387, 1390, 1391, 1393, 1394, 1397,
1399, 1413, од 1422 до 1449, 1456 и 1457.

- општина Прилеп - дел;

Изборна единица број 38.

Избирачките места од број 1458 до 1493
Избирачките места од број 1494 до 1507
Избирачките места од број 1508 до 1519
Избирачките места од број 1520 до 1529

- општина Долнени;
- општина Тополчани;
- општина Кривогаштани и
- општина Витолиште.

Изборна единица број 39.

Избирачките места од број 0619 до 0640
Избирачките места од број 0641 до 0658
Избирачките места од број 1187 до 1208
Избирачките места од број 1209 до 1212

- општина Демир Хисар;
- општина Сопотница;
- општина Крушево и
- општина Житоше.

Изборна единица број 40.

Избирачките места од број 0723 до 0739,
од 0743 до 0751

- општина Кичево - дел;

Изборна единица број 41.

Избирачките места од број 0224 до 0249

- општина Македонски
Брод;

Избирачките места од број 0250 до 0274

- општина Самоков;

Избирачките места од број 0275 до 0279

- општина Пласница;

Избирачките места број 0520, 0522, 0523 и 0525

- општина Србиново - дел;

Избирачките места број 0740, 0741, 0752, 0753,
0755 и 0756

- општина Кичево - дел;

Избирачките места од број 0758 до 0781

- општина Другово и

Избирачките места од број 0802 до 0813

- општина Вранештица.

Изборна единица број 42.

Избирачките места број 0521 и 0524

- општина Србиново - дел;

Избирачките места број 0742, 0754 и 0757

- општина Кичево - дел;

Избирачките места од број 0782 до 0801

- општина Осломеј и

Избирачките места од број 0814 до 0829

- општина Зајас.

Изборна единица број 43.

Избирачките места од број 0534 до 0557

- општина Дебар и

Избирачките места од број 0558 до 0571

- општина Центар Жупа.

Изборна единица број 44.

Избирачките места број 1871 и 1872

- општина Струга - дел;

Избирачките места од број 1894 до 1903

- општина Делогожда;

Избирачките места од број 1904 до 1909

- општина Лабуништа-дел и

Избирачките места од број 1913 до 1920

- општина Велешта.

Изборна единица број 45.Избирачките места од број 1844 до 1846,
1849, 1850, 1854, 1855, од 1861 до 1866,
од 1873 до 1881 и 1885.

- општина Струга - дел и

Избирачките места од број 1344 до 1346

- општина Мешеиште - дел.

Изборна единица број 46.

Избирачките места број 1847, 1848,

од 1851 до 1853, од 1856 до 1860,

од 1867 до 1870 и од 1882 до 1884

- општина Струга - дел;

Избирачките места од број 1886 до 1893

- општина Луково;

Избирачките места од број 1910 до 1912

- општина Лабуништа-дел и

Избирачките места од број 1921 до 1923

- општина Вевчани.

Изборна единица број 47.

Избирачките места од број 1249 до 1271

- општина Охрид - дел.

Изборна единица број 48.Избирачките места од број 1272 до 1289
и од 1308 до 1313

- општина Охрид - дел.

Изборна единица број 49.

Избирачките места од број 1290 до 1307

- општина Охрид - дел;

Избирачките места од број 1314 до 1334

- општина Белчишта;

Избирачките места од број 1335 до 1342

Избирачките места број 1343 и од 1347 до 1349

- општина Косел и

- општина Мешеишта-дел.

Изборна единица број 50.

Избирачките места од број 1624 до 1670

- општина Ресен.

Изборна единица број 51.

Избирачките места број 0386, 0389,

од 0391 до 0393, 0401,

од 0408 до 0410, 0414, 0415, 0419, 0421,

0423, 0424 и 0428

Избирачките места од број 0463 до 0477

Избирачките места од број 0478 до 0498

- општина Гостивар - дел;

- општина Ростуше и

- општина Маврови Анови.

Изборна единица број 52.

Избирачките места од број 0402 до 0406,

и од 0429 до 0435

Избирачките места од број 0436 до 0439

- општина Гостивар - дел;

- општина Неготино -

Полошко - дел;

- општина Врапчиште-дел и

- општина Чегране.

Избирачкото место број 0460

Избирачките места од број 0499 до 0509

Изборна единица број 53.

Избирачките места од број 0425 до 0427

Избирачките места од број 0526 до 0533

Избирачките места од број 0440 до 0452

- општина Гостивар - дел;

- општина Вруток;

- општина Неготино -

Полошко - дел и

- општина Врапчиште-дел.

Избирачките места од број 0453 до 0459, 0461 и 0462

Изборна единица број 54.

Избирачките места број 0387, 0388, 0390, од 0394

до 0400, 0407, од 0411 до 0413, од 0416 до 0418,

0420 и 0422

Избирачките места од број 0510 до 0519

- општина Гостивар - дел и

- општина Долна Бањица.

Изборна единица број 55.

Избирачките места од број 2037 до 2041

Избирачките места од број 2050 до 2058

Избирачките места од број 2066 до 2076 и 2079

- општина Брвеница - дел;

- општина Камењане - дел и

- општина Боговиње - дел.

Изборна единица број 56.

Избирачките места од број 1985 до 1998

Избирачките места од број 2059 до 2065

Избирачките места број 2077 и 2078

Избирачките места од број 2080 до 2088

- општина Тетово - дел;

- општина Камењане - дел;

- општина Боговиње - дел и

- општина Шипковица.

Изборна единица број 57.

Избирачките места број 1941, 1942, 1947, 1949

1951, 1952, од 1954 до 1958, 1960 и од 1964 до 1980

- општина Тетово - дел.

Изборна единица број 58.

Избирачките места од број 1924 до 1940, од 1943 до 1946,
1948, 1950, 1953, 1959, од 1961 до 1963, 1981 и 1982

- општина Тетово - дел.

Изборна единица број 59.

Избирачките места од број 1999 до 2006
Избирачките места од број 2007 до 2014,
2017 до 2022 и од 2025 до 2031

- општина Џепчиште и
- општина Теарце - дел.

Изборна единица број 60.

Избирачкото место број 2036
Избирачките места од број 2089 до 2114
Избирачките места број 2121, 2125 и 2126

- општина Брвеница - дел;
- општина Желино и
- општина Јегуновце - дел.

Изборна единица број 61.

Избирачките места број 1983 и 1984
Избирачките места број 2015, 2016, 2023 и 2024
Избирачките места од број 2032 до 2035 и од 2042 до 2049
Избирачките места од број 2115 до 2120 и од 2122 до 2124
Избирачките места од број 2127 до 2134

- општина Тетово - дел;
- општина Теарце - дел;
- општина Брвеница - дел;
- општина Јегуновце - дел и
- општина Вратница.

Изборна единица број 62.

Избирачките места од број 2476 до 2505

- општина Гази Баба - дел.

Изборна единица број 63.

Избирачките места од број 2506 до 2509, од 2516 до 2535 и
од 2540 до 2542

- општина Гази Баба - дел.

Изборна единица број 64.

Избирачките места од број 2332 до 2340
Избирачките места од број 2510 до 2515 и
од 2543 до 2552

- општина Арачиново и
- општина Гази Баба - дел.

Изборна единица број 65.

Избирачките места од број 2377 до 2392
Избирачките места од број 2393 до 2411
Избирачките места од број 2536 до 2539

- општина Петровец;
- општина Илинден и
- општина Гази Баба - дел.

Изборна единица број 66.

Избирачките места од број 2341 до 2361
Избирачките места од број 2362 до 2376
Избирачките места од број 2412 до 2425 и 2427

- општина Студеничани;
- општина Зелениково и
- општина Сопиште - дел.

Изборна единица број 67.

Избирачките места од број 2654 до 2680 и 2682

- општина
Кисела Вода - дел.

Изборна единица број 68.

Избирачките места број 2681, од 2683 до 2708 и 2710 - општина
Кисела Вода - дел.

Изборна единица број 69.

Избирачките места број 2709 и од 2711 до 2737 - општина
Кисела Вода - дел.

Изборна единица број 70.

Избирачките места од број 2738 до 2749 и
од 2752 до 2771 - општина
Кисела Вода - дел.

Изборна единица број 71.

Избирачките места број 2750, 2751 и
од 2772 до 2795 - општина
Кисела Вода - дел и
Избирачко место број 2426 - општина Сопиште - дел.

Изборна единица број 72.

Избирачките места од број 2796 до 2812 и
од 2842 до 2847 - општина Центар - дел.

Изборна единица број 73.

Избирачките места од број 2813 до 2823 и
од 2825 до 2841 - општина Центар - дел.

Изборна единица број 74.

Избирачките места од број 2848 до 2874 - општина Центар - дел.

Изборна единица број 75.

Избирачките места број 2824, 2875, 2876 и
од 2881 до 2898 - општина Центар - дел.

Изборна единица број 76.

Избирачките места од број 2592 до 2597 и
од 2602 до 2616 - општина Карпош - дел.

Изборна единица број 77.

Избирачките места од број 2598 до 2601,
2619, 2620 и од 2622 до 2636 - општина Карпош - дел.

Изборна единица број 78.

Избирачките места број 2428 и 2429 - општина Сарај - дел и
Избирачките места број 2617, 2618, 2621 и
од 2637 до 2653 - општина Карпош - дел.

Изборна единица број 79.

Избирачките места од број 2436, 2437, 2439 и 2440
Избирачките места од број 2553 до 2566 и
од 2570 до 2572

- општина Сарај - дел и
- општина
Горче Петров - дел.

Изборна единица број 80.

Избирачките места од број 2567 до 2569 и
од 2573 до 2591

- општина
Горче Петров - дел.

Изборна единица број 81.

Избирачките места од број 2430 до 2435, 2438 и
од 2441 до 2450
Избирачките места од број 2451 до 2461

- општина Сарај - дел и
- општина Кондово.

Изборна единица број 82.

Избирачкото место број 2469

- општина Чучер - Сандево
- дел и

Избирачките места од број 2904 до 2911,
2915 и од 2946 до 2956

- општина Чаир - дел.

Изборна единица број 83.

Избирачките места од број 2899 до 2903, 2912, 2913,
од 2918 до 2923, од 2929 до 2933 и од 2941 до 2944

- општина Чаир - дел.

Изборна единица број 84.

Избирачките места од број 2877 до 2880
Избирачките места број 2914, 2916, 2917,
од 2924 до 2928, од 2934 до 2940 и 2945

- општина Центар - дел и
- општина Чаир - дел.

Изборна единица број 85.

Избирачките места од број 2462 до 2468 и
од 2470 до 2475

- општина Чучер - Сандево
- дел и

Избирачките места од број 2957 до 2973

- општина Шуто Оризари.

Член 4

Од секоја изборна единица утврдена со членот 3 од овој закон, се избира по еден пратеник.

Член 5

Ако некое избирачко место претрпи измена согласно со членот 11 од Законот за избирачките места, избирачите од новото избирачко место го остваруваат своето избирачко право во изборната единица каде што припаѓало избирачкото место.

Член 6

Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред денот определен за избори ќе ги објави описите на изборните единици утврдени со овој закон.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија ("Службен весник на СРМ" број 28/90).

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1040.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА СТРУКТУРНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПЕНЗИСКАТА РЕФОРМА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој по Договорот за кредит по Проектот за структурно прилагодување на социјалниот сектор во Република Македонија и Договорот за кредит по Проектот за техничка помош за пензиската реформа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јули 1998 година.

Број 07-2960/1
16 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА СТРУКТУРНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПЕНЗИСКАТА РЕФОРМА

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Меѓународното здружение за развој со:

– кредит во износ од 21.600.000 специјални права на влечење (СДР), еквивалент на 29 милиони американски долари наменет за финансирање на Проектот за структурно прилагодување на социјалниот сектор во Република Македонија и

– кредит во износ од 750.000 специјални права на влечење (СДР), односно еквивалент на 1 милион американски долари наменет за финансирање на Проектот за техничка помош за пензиската реформа.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитите од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за кредит по Проектот за структурно прилагодување на социјалниот сектор во Република Македонија и Договор за кредит по Проектот за техничка помош за пензиската реформа, кои ќе се склучат меѓу Република Македонија и Меѓународното здружение за развој.

Член 3

Рокот за отплата на кредитите од членот 1 на овој закон е 35 години со грејс период од десет години.

Кредитите ќе се отплатуваат во еднакви полугодински рати кои пристигнуваат за плаќање на 15 јуни и 15 декември секоја година, почнувајќи од 15 јуни 2008 година, а завршувајќи на 15 декември 2032 година.

На неповлечените средства од кредитот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното здружение за развој на 30 јуни секоја година, но не поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 дена од денот на влегувањето во сила на Договорот за кредит до денот на повлекување на средствата.

На Повлечените средства од главнината на кредитот што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за услуги по стапка од 3/4 до 1% (0,75%) годишно.

Провизијата од ставовите 3 и 4 на овој член се плаќа полугодишно и тоа на 15 јуни и 15 декември секоја година.

Член 4

Република Македонија кредитот од членот 1 на овој Закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1041.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРИЈА

Се поставува

I

Огнен Малески, потсекретар во Министерството за надворешни работи, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австрија, со седиште во Виена.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 61
16 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

1042.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР – ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕГУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се поставува

I

Огнен Малески, вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австрија, за вонреден и ополномоштен амбасадор – шеф на Мисијата на Република Македонија при Меѓународните организации, со седиште во Виена.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 62
16 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

1043.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 24/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, СЕКРЕТАР И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ

I. За претседател на Државната изборна комисија се именува:

Лилјана Ристова, судија на Врховниот суд на Република Македонија,

За заменик на претседателот се именува: Јосиф Луковски, судија на Врховниот суд на Република Македонија.

II. За членови на Државната изборна комисија се именуваат:

1. Сабит Кранли, судија на Врховниот суд на Република Македонија;
2. Дане Илиев, судија на Врховниот суд на Република Македонија;
3. д-р Владо Бучковски, асистент на Правниот факултет во Скопје;
4. проф. д-р Тома Чакулев; универзитетски професор во пензија од Скопје;
5. Беќир Исени, дипл. правник, заменик на републичкиот јавен обвинител од Тетово;

6. д-р Тодор Каламатиев, доцент на Правниот факултет во Скопје;

7. Бедредин Ибраими, дипл. правник од Тетово и

8. Андреја Андрејчин, дипл. правник од Скопје.

За заменици на членовите се именуваат:

1. Зеќир Селими, судија на Врховниот суд на Република Македонија;

2. Агим Мифтари, судија на Врховниот суд на Република Македонија;

3. Борис Кондарко, дипл. правник од Скопје;

4. Владо Поповски, дипл. новинар – политиколог од Скопје;

5. Махир Зибири, дипл. правник, заменик директор на Републичкиот фонд за стопанисување со станбен и деловен простор;

6. Јагода Глигоровска, адвокат од Куманово;

7. Исмаил Дардишта, дипл. правник од Скопје и

8. Трајко Вељаноски, адвокат од Скопје.

III. За секретар на Државната изборна комисија се именува

Вјеслав Ангеловски, самостоен советник во Секторот за работни тела во Собранието на Република Македонија.

За заменик на секретарот се именува Маја Ермилова-Левкова, секретар на Комисијата за внатрешна политика и одбрана на Собранието на Република Македонија.

IV. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за разрешување и именување претседател, секретар, членови и нивни заменици на Републичката (Државна) изборна комисија („Службен весник на РМ“ бр. 48/94 и 23/95) и Одлуката за разрешување и именување претседател на Републичката (Државна) изборна комисија („Службен весник на РМ“ бр. 57/95).

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2959/1
16 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1044.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање, а за потребите на Министерството за труд и социјална политика и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. Број

1	2	3	4
---	---	---	---

8703 32	8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трка: -- Со зафатнина на цилиндри на 150 см ³ до 2500 см ³ ---- Нови: ---- Со зафатнина на цилиндри над 1500 см ³ до 2000 см ³ :	
8703 32 10 11	----- Патнички автомобили, составени а) SEAD TOLEDO 1,9 TDI + ABS шасија VSSZZZILZWR 043914, боја темно зелена металик б) SEAT TOLEDO 1,9 TDI + AC + ABS, шасија VSSZZZILZWR 43753, боја плава металик	1 парче 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1969/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранико Црвенковски, с.р.

1045.

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за стечај („Службен весник на РМ“ бр. 55/97), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНТНИОТ РЕГИСТАР

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на евидентниот регистар и начинот на неговото водење.

Член 2

Евидентниот регистар се води според Образец бр. 1 кој ги содржи следните рубрики: реден број, датум на објавувањето на огласната табла за стечај во судот, ознака на судското писмено, вид на судското писмено чие доставување е извршено преку огласната табла за стечај во судот, назив и седиште односно име, презиме и адреса на должникот, назив и седиште односно име, презиме и адреса на лицето на кое се врши доставувањето и забелешки.

Образецот број 1 е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Евидентниот регистар се води во вид на книга со димензии 50 см x 40 см и има 300 страници од хартија во бела боја. На корицата во левиот горен агол стои називот на судот, а во средината на корицата стои називот „Евидентен регистар“.

Член 4

Уписот во евидентниот регистар се врши според датумот и редоследот на доставувањата на судските писмена извршени преку огласната табла за стечај во судот.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-2754/1
14 јули 1998 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Горѓи Спасов, с.р.

ЕВИДЕНТЕН РЕГИСТАР

Реден број	Датум на објавувањето	Ознака на судското писмено	Вид на судското писмено	Назив и седиште односно име, презиме и адреса на должникот	Назив и седиште односно име, презиме и адреса на лицето на кое се врши доставување	Забелешки

Образец бр. 1

1046.

Врз основа на член 51 став 2 точка 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 51/84 и 63/90, и „Службен весник на РМ“ бр.15/95), кој согласно член 5 од уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички пропис, министерот за одбрана донесе;

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА, СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести на:

- војниците на отслужување на воениот рок во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: војници);
- питомците на Воената академија (во натамошниот текст: питомци), и
- војниците по договор, воените старешини и граѓанските лица на служба во постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

Член 2

При спроведување на имунизација против една заразна болест задолжително се води сметка за епидемиолошката состојба во поглед на другите заразни заболувања.

Член 3

Растојанија помеѓу давање на одделни видови вакцини не се потребни, освен во следните случаи:

1. Растојанието помеѓу давање на вакцина против туберкулоза и други видови вакцина, ако не се даваат едновременно, задолжително изнесува најмалку шест недели;

2. Растојанието помеѓу давање на вакцина против колера и жолта треска, кои не смеат да се даваат едновремено, задолжително изнесува најмалку две односно три недели, во согласност со упатството на производителот на вакцината;

3. Растојанието помеѓу давање на живи вирусни вакцини, ако не се даваат едновремено, задолжително изнесува најмалку четири недели.

Член 4

На задолжителна имунизација против заразни болести не подлежат лицата кај кои ќе се утврди дека постојат контраиндикации, сè додека тие постојат.

Член 5

Контраиндикациите за имунизација против заразни болести ги утврдува лекарот кој врши, односно во чие присуство се врши имунизација, со преглед на лицата кои подлежат на задолжителна имунизација.

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 6

Во Армијата задолжително се врши имунизација против тетанус и туберкулоза.

Имунизација против другите заразни болести се врши при постоење на епидемиолошки индикации, согласно со важечките прописи.

1. Имунизација против тетанус

Член 7

На задолжителна имунизација против тетанус подлежат сите лица од член 1 на овој правилник.

Имунизирањето против тетанус на војниците и питомците се врши веднаш по приемот на отслужување на воениот рок во Армијата, односно по приемот на Воената академија.

Имунизирањето против тетанус на војниците по договор, воените старешини и граѓанските лица на служба во постојаниот состав на Армијата се врши на секои десет години.

Член 8

Имунизацијата против тетанус се изведува во зависност од вакциналниот статус за тетанус.

Кај лицата кај кои ќе се утврди дека не е извршена базична вакцинација против тетанус, имунизацијата се изведува со три дози (3 x 0,5 мл) антитетанична вакцина, а кај лицата со извршена базична вакцинација против тетанус, имунизацијата се изведува со една доза (0,5 мл) антитетанична вакцина.

2. Имунизација против туберкулоза

Член 9

На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат војниците и питомците кои немаат БЦГ лузна на левото рамо, по претходно тестирање со туберкулин. Тестирањето се спроведува со интрадермално внесување на 0,1 мл туберкулин (пет туберкулински единици) ППД-РТ 23 во предната страна на левата подлактица, според упатството за тестот.

Се вакцинираат само лицата кои на внесување на туберкулин реагираат негативно (пречник на индурацијата на кожата помал од 6 мм).

Имунизација против туберкулоза се врши 15 дена по имунизирањето на војниците и питомците против тетанус.

Член 10

Имунизација против туберкулоза се изведува со БЦГ вакцина која во една доза се дава интрадермално,

во делтоидниот мускул на левата надлактица, во доза од 0,1 мл суспензија.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 11

Имунизација против заразни болести во Армијата се врши во воените амбуланти во гарнизоните во Армијата.

Член 12

Имунизација против заразни болести се врши врз основа на план за имунизација кој го донесува воен старешина во ранг на командант на баталјон-бригада и на него рамен или повисок воен старешина, на предлог на санитетскиот орган во воената единица.

Член 13

Пред денот на имунизацијата, задолжително се обезбедува војниците и питомците да се искапат и пресоблечат во чиста облека.

Член 14

Имунизираниите лица, на денот на имунизирањето и наредниот ден се ослободуваат од потешка практична обука. Лицата со поголема вакцинална реакција на предлог на лекар се ослободуваат и од теоретска настава.

Член 15

За извршената имунизација на војниците и питомците се води посебна евиденција.

Податоците за извршената имунизација на војниците се внесуваат во здравствената книшка и во здравствениот картон на регрутот-додатен лист за следење на здравствената состојба на воениот обврзник.

Податоците за извршената имунизација на питомците, војниците по договор, воените старешини и граѓанските лица на служба во постојаниот состав на Армијата, се внесува во здравствената книшка.

Член 16

За имунизација со вакцини што се даваат парентално, за секое лице задолжително треба да се обезбеди шприц и игла за еднократна употреба.

Дезинфекција на местото на апликацијата на вакцината се врши со 70% алкохол.

При изведување на имунизацијата задолжително треба да се обезбеди антишок терапија: по пет ампули на адреналин, кортизонски препарат, калциум за интравенска примена и антихистамински препарат.

IV. СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 17

Серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести во Армијата се врши при постоење на епидемиолошки индикации, согласно со важечките прописи.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престануваат да важат Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести во ЈНА („Службен воен лист“, број 2/79) и Упатството за начинот на спроведување на имунизација (изведување, евиденција и пријавување) во ЈНА, дов.број 1278-2 од 24.08.1981 година.

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-626/7
14 јули 1998 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Лазар Китаноски, с.р.

1047.

Врз основа на член 161 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“, бр. 40/90 и 63/94) и член 2 став 2 од уредбата за висината на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната („Службен весник на РМ“, бр. 35/93, 36/94, 2/97, 7/98, 22/98 и 27/98), министерот за одбрана донесе.

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ПОВИКАНИ ЗАРАДИ ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА

1. Во Упатството за условите, начинот и постапката за остварување на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната („Службен весник на Република Македонија“, број 46/94), точката 14 се менува и гласи:
„Надоместокот на погребните и други трошоци од член 16 на уредбата го исплаќа министерството за одбрана на родителите или друг член на семејството на умрениот, во рок од 10 дена од денот на добивањето на известувањето за настанатата смрт од воената единица или установата на Армијата на Република Македонија.“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2616/9
14 јули 1998 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Лазар Китаноски, с.р.

1048.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 8 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за стопирање на сечата на дрвна маса во територијата на општина Липково бр. 189/09 од 5.09.1997, донесена од градоначалникот на Општина Липково.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива поднесена од Владата на Република Македонија со Решение У. бр. 68/98 од 27 мај 1998 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека со одлуката означена во точката 1 на оваа одлука се стопира сечата на шумите на целата територија на општина Липково.

5. Според член 56 став 1 од Уставот на Република Македонија, сите природни богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба, како и предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се добра во општ интерес на Републиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 на истиот член од Уставот, начинот и условите под кои определени добра од општ интерес за Републиката можат да се отстапат за користење се уредуваат со закон.

Според член 7 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), шумите се во приватна и во државна сопственост.

Според член 17 од Законот, за стопанисување со шумите во државна сопственост за стопанска намена, Владата на Република Македонија, основа јавно претпријатие за стопанисување со шумите (став 1); со шумите во приватна сопственост стопанисуваат сопствениците (став 2), одгледувањето и заштитата на шумите за посебна намена, го врши јавното претпријатие или друго правно лице кое ќе го определи Владата на Република Македонија (став 3) и ако за одгледување и заштита на шумата со посебна намена Владата на Република Македонија определи друго правно лице, правата и обврските се утврдуваат со договор (став 4).

Во член 32 од Законот е утврдено дека сеча во шума се врши само со претходна ознака за сеча, а во член 33 е утврдено дека ознака за сеча во државна и во приватна шума врши јавното претпријатие, односно правното лице кое врши одгледување и заштита на шумата за посебна намена.

Во член 43 од Законот, за субјектите што стопанисуваат со шумите е утврдена обврска да преземаат мерки за заштита на шумите од пожари, елементарни непогоди, растителни болести, штетни инсекти, бесправно напасување и други оштетувања.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека шумите, како добро од општ интерес, се во приватна и државна сопственост и дека со шумите во државна сопственост стопанисува јавно претпријатие основано од Владата или друго правно лице кое ќе го определи Владата, а додека со шумите во приватна сопственост стопанисуваат нивните сопственици.

Со оглед дека во наведените уставни и законски одредби, како и во другите одредби од Законот, не е утврдена никаква надлежност односно овластување на општината во сферата на стопанисувањето со шумите, па оттука ни во поглед на сечата на шумите, произлегува дека оспорената одлука е донесена без постоење на законски основ за тоа, односно дека Советот на општина Липково оваа одлука ја донел иако нема законско овластување за тоа, поради што Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и со Законот за шумите.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 68/98
8 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија
д-р Милан Недков, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I – Скопје во тек е вон-процесна постапка по предлог на предлагачот Ленка Ханска од Скопје, против Марица Митиќ-Калајциска со непознато живеалиште во СР Југославија, за физичка делба на објект на кој што имаат заедничка сопственост, а на ул. „Вано Хаџипанзов“ бр. 45 во Скопје, а заведено под Впш. бр.171/97.

По барање на предлагачот во смисла на чл. 84 ст.2 т.4 од ЗПП на тужената ѝ е одреден привремен старател кој ќе ја застапува во постапката и тоа адвокатот Мирослав Вујиќ од Скопје, кој е одреден со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје бр. 3220-101 од 24.02.1998 година.

Се повикува лицето Марица Митиќ – Калајциска да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд, а доколку тоа не го стори или не достави адреса за своето живеалиште привремениот старател ќе ја застапува истата во постапката се додека не се појави пред судот или додека Органот за старателство не ѝ постави старател и тоа во смисла на чл. 86, од ЗПП.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Впш.171/97.
(13261)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II – Скопје се води парнична постапка за иселување на стан по тужбата на тужителите Карагоцева Катица, Георгиевски Зоран и Теофиловски Сокол, сите од Скопје, против тужените Далипи Реџеп, со непозната адреса, и Далипи Фатима од Скопје. Вредност неопределена.

На првотужениот Далипи Реџеп судот му го постави за привремен застапник адвокатот Никола Трајчев, ул. „Питу Гули“ бр. 70, Скопје, кој ќе ги застапува интересите на првотужениот до правосилното завршување на постапката или додека тужениот сам не се јави во судот.

Се повикува првотужениот Далипи Реџеп во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и да ја преземе постапката во својство на тужен. Во спротивно неговите интереси ќе ги застапува привремениот застапник.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, ХХ.П. бр. 1000/98.
(13294)

ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР

Основниот суд во Гостивар врз основа на чл. 84 ст. 2 т.4 од ЗПП на тужената Куртиш Агаи жена на Назми Атифет со непозната адреса во спорот за сопственост на недвижен имот, а по тужбата на тужителот Зекири Ибраим Ајрула од Гостивар ѝ постави привремен застапник стручниот соработник на овој суд Петрески Васил, кој ќе ја застапува во целиот тек на постапката се додека тужената и нејзиниот полномошник не се појават пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека ѝ назначил старател.

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.518/96. (13216)

Основниот суд во Гостивар врз основа на чл.84 ст.2 т.4 од ЗПП, на тужената Ибраими Букур сега со непозната адреса, во спорот за развод на брак а по тужбата на тужителот Ибраими Осман од село Требиште, општина Ростуше му постави привремен застапник струч-

ниот соработник во овој суд Димитриеска Душица која ќе ја застапува тужената во постапката за развод на брак, се додека истата или нејзиниот полномошник не се појават пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека ѝ назначил старател.

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.180/98. (13217)

Основниот суд во Гостивар врз основа на чл.84 ст.2 т.4 од ЗПП, на тужениот Еран Бедри Демири сега со непозната адреса во спорот за развод на брак, а по тужбата на тужителката Лулзуме Демири родена Алиу од село мало Турчане му постави привремен застапник-стручниот соработник на овој суд Димитриеска Душица, која ќе го застапува тужениот во постапката за развод на брак се додека истиот или негов полномошник не се појават пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му назначил старател.

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.289/98. (13218)

ОСНОВЕН СУД ШТИП

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за долг по тужбата на тужителката Левкова Олга од Радовиш, со стан на ул. булевар „Александар Македонски“ бр.19-2/17, против тужениот Миладинов Зоранчо од Штип, со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот Миладинов Зоранчо во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд и достави точна адреса на престојувалиште или да определи свој застапник или полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси по завршувањето на спорот.

Од Основниот суд Штип, П.бр.1005/97. (13219)

ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш, се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Алиова Ајше од с.Коџалија, против тужениот Алиов Исмет од с.Коџалија сега со непозната адреса на живеене.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или во истиот рок да определи лице што ќе ги застапува неговите интереси во постапката. Во спротивно, судот, за привремен застапник ќе го постави лицето Петре Поплазаров, адвокат од Радовиш.

Привремениот застапник ќе ги врши сите права и обврски на застапник додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот односно не го извести судот дека лично ќе се појави или ќе определи негов полномошник.

Од Основниот суд Радовиш, П.бр.1051/97. (13223)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Министерството за надворешни работи на Република Македонија постапувајќи по барањето на оновачот Иронет Лимитед од Вадуз, Лихтејнштајн, за евидентирање на претставништвото во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, врз основа на член 202 став 1 и член 209 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен лист на СФРЈ” број 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија (“Службен весник на РМ” број 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република

Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 25/95), донесе решение:

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, под рег. број 346, број на регистарска влошка 3-0053/LTN отворање на претставништво на странското лице Иронет Лимитед од Вадуз, Лихтејнштајн.

1) Претставништвото на странското лице е под назив “Иронет” Скопје

2) Дејноста на претставништвото е:

- истражување на пазарот;

- претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за промет на стоки и услуги од македонскиот пазар, за увоз со кој се унапредува и развива производството, како и истражување на можности за инвестициони ложувања.

3) Раководител на претставништвото е Цветковски Иван од Скопје, ул. “Мито Хаџи Василев”/40/14, бр. на лична карта 724598 издадена од ГУВР- Скопје.

2) Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, односно од 8.05.1998 година.

Од Министерството за надворешни работи.

(13157)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 419/98, на регистарска влошка бр. 03001154-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец Борче Никола Динев ул. “Тимо Тренчев” бр. 41/1/20 Струмица.

Дејности: 51.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара лично, со целиот свој имот.

Борче Динев – овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 419/98.

(10932)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 363/98, на регистарска влошка бр. 03001097-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Звонко Горѓи Михаилов ул. “Климент Охридски” бб Струмица.

Дејности: 090121, 090122, 090139.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Звонко Михаилов – овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 363/98.

(10933)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 370/98, на регистарска влошка бр. 03001104-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Ванчо Јордан Марков ул. “Максим Горки” бр. 49/4 Струмица.

Основач и овластен потписник: Ванчо Марков.

Дејности: 20.30, 20.40, 36.14, 45.42, 45.43, 45.44, 52.44/1, 52.46.

Одговорност: Во свое име и за сметка на фирмата лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 370/98.

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 373/98, на регистарска влошка бр. 03001107-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Јавното трговско друштво за производство на млечни производи и трговија увоз-извоз Климент Охридски – 226 Струмица.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.41, 02.01, 05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.13, 15.51, 15.81, 15.98, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.22, 24.30, 25.21, 25.22, 25.24, 26.40, 26.52, 26.62, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.24, 45.31, 45.32, 45.34, 45.4, 45.41, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 52.37, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 51.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 51.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 65.12/3, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а содружниците одговараат со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото Ѓоргиева Родна – без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 373/98.

(10935)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 374/98, на регистарска влошка бр. 03001108-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Горан Никола Тошев ул. “Јосиф Јосифовски Свештарот” бр. 10 Струмица.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара лично, со целиот свој имот.

Горан Тошев – Овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 374/98.

(10936)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 396/98, на регистарска влошка бр. 03001130-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Горан Живко Коцев бр. 4 Муртино.

Дејности: 52.4, 52.41, 52.42, 52.43.

Во правниот промет со трети лица, управителот Горан Коцев истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 396/98.

(10937)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 394/98, на регистарска влошка бр. 03001128-6-01-00, го запиша во трговскиот регистар на Трговец поединец Сашко Јован Матеничарски тп ул. “11 Октомври” бр. 27, Берово.

Основач: Сашко Јован Матеничарски од Берово.

Дејности: 52.11, 52.12.

Трговецот поединец во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник со неограничени овластувања на фирмата е Сашко Матеничарски.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 394/98.

(10905)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 176/98, на регистарска влошка бр. 1-24180-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието за промет и услуги „ХОРИЗОНТ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 3/19 – Скопје.

Се брише: Горанчо Рунески – директор без ограничување.

Се запишува: Петре Рунески – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 176/98. (11335)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2010/98, на регистарска влошка бр. 1-13366-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство и промет „КАРО – 7“ експорт-импорт д.о.о. со п.о. Скопје, ул. „Жан Жорес“ бр. 127/3-2 – Скопје.

Се брише Зорица Ангелеска, се запишува Горан Новак.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2010/98. (11337)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2016/98, на регистарска влошка бр. 1-53667-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало, транспорт и шпедиција „ЕР-БЕ КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Среќко Пужалка“ бр. 64-6 – Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Друштвото за трговија и инженеринг „МИСС КОМПАНИ“–Исмаил и други д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Дон Кенеди“ бб.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2016/98. (11338)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2112/98, на регистарска влошка бр. 160655-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Производно-трговско претпријатие „ФОКУС – 1“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, локалитет 6, пазар Бит-пазар, локал 151 – Скопје.

Од претпријатието истапува Ацо Димовски, а пристапува Борис Димовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2112/98. (11339)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1293/98, на регистарска влошка бр. 1-36352-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето и пристапувањето на основач, промена на име и седиште и лице за застапување и проширување на дејноста на Претпријатие графичко, трговско, угостителско „С.А.М. ВАЦЕ“ ц.о. – Куманово, ул. „Браќа Рибар“ бр. 26.

Ацо Петровски истапува, а Оливера Станковска пристапува како основач.

Ново име и седиште на претпријатието е: Претпријатие за сообраќај, промет, угостителство, услуги, графичка и шпедитерска дејност „ВИА ТРАНС“ – 98 експорт-импорт ц.о. с. Челопек – Куманово.

Ново лице за застапување е Оливера Станковска, директор со неограничени овластувања.

Дејноста се проширува со дејностите: 060101, 060602.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1293/98. (11340)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1961/98, на регистарска влошка бр. 1-54120-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија, транспорт, угостителство, услуги и туризам „САБАХ – ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт – Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 243.

Основач кој пристапува е: Емини Ердуан од Гостивар на ул. „ЈНА“ бр. 243.

Дејноста се проширува со: 011313, 011390, 011722, 011832, 012201, 012521, 0120622, 013021, 013022, 013121, 013200, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090110, 090160, 090189, 110301.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговскиот промет е Емини Ердуан – директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1961/98. (11341)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2199/98, на регистарска влошка бр. 1-58799-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Производно-трговско и услужно претпријатие „ВЕМ – 95“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, Бул. „Климент Охридски“ бр. 23/3-2.

Кон претпријатието пристапува: Драги Павлов, а истапува Елена Лазоска.

Да се брише: Елена Лазоска, а да се запише: Драги Павлов, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2199/98. (11342)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1302/98, на регистарска влошка бр. 1-384-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на Државно-средното училиште „Митко Пенџуклиски“ ул. „Михајло Апостолски“ бр. 10 – Кратово.

Усогласување на училиште за средно образование „Митко Пенџуклиски“ Кратово во Државно-средно училиште „Митко Пенџуклиски“ ул. „Михајло Апостолски“ бр. 10 – Кратово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1302/98. (11343)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6189/97, на регистарска влошка бр. 1-59121-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското претпријатие „АММАР“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Зеф Љуш Марку“ бр. 32.

Трговското претпријатие „КАПРИС“ д.о.о. Скопје, увоз-извоз ул. „Хусеин Бајрам“ бр. 21 – Скопје.

Истапува Сабит Ахмети од Скопје.

Да се брише: Сабит Ахмети.

Да се запише Синан Зекирија – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6189/98. (11344)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1766/98, на регистарска влошка бр. 1-67164-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач – пристапување на Претпријатието за производство, трговија, транспорт и услуги „САЉКО КОМПАНИЈА“ ц.о. експорт-импорт с. Челопек – Тетово.

Кон претпријатието пристапува: Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „САЉКО – КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт с. Челопек – Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1766/98. (11345)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр 1020/98, на регистарска влошка бр 02002629-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво

Трговско друштво за трговија ТЕКНОСПОРТ ДИ-ДОРА, Владимир и Флавио ДОО Скопје Бул „Прохор Пчински“ бр 94 Скопје

Дејности 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080114, 080190, 080201, 090209, 110302, 110309, 110611, 110620, 110902, 110905, 110909

Дејности во надворешна трговија
070310 – надворешна трговија со прехрамбени производи,

070320 – надворешна трговија со непрехрамбени производи,

- посредување,
- застапување на страно лице
- реекспорт,
- туристички услуги во странство,
- продажба на стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Владимир Шошолчев управител без ограничување

Содружници на друштвото се: Владимир Шошолчев, Марвин Флавио

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр 1020/98 (11320)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1306/98, на регистарска влошка бр 02002633-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец

Авто таксист Стефановски Димитрија Марјанча ТП МАКСИ-ТАКСИ ул. „15-ти Мај“ бр 2 Куманово

Основач на тп МАКСИ-ТАКСИ е Стефановски Марјанча од Куманово со стан на ул „15-ти Мај“ бр 2

ТП ќе ја обавува следната дејност 060602 – превоз на патници со такси автомобили Во правниот промет со трети лица тп истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица тп одговара со сиот свој имот Стефановски Димитрија Марјанча – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр 1306/98. (11321)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1007/98, на регистарска влошка бр 02002508-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво

Трговско друштво за производство, внатрешен и надворешен промет, сообраќај и услуги РЕАЛ-ШПЕД Вахида доо Скопје, бул Едвард Кардељ – дтц Естакада локал бр 24 Скопје

Содружници на трговското друштво се Косовиќ Вахида од Скопје, ул „Фуштанска“ бр. 86-ц и Косовиќ Хивзо од Скопје, ул. „Фуштанска“ бр 86-ц

Управител на трговското друштво е Косовиќ Вахида од Скопје, ул „Фуштанска“ бр 86-ц

Трговското друштво ќе ги врши следните дејности 050100, 050201, 050202, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219,

070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070240, 070260, 080090, 080202, 090181, 013121, 013099, 070310, изведување на инвестициски работи во странство, превоз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1007/98 (11322)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр 1503/98, на регистарска влошка бр 02002623-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец

Продавница со колонијал ЛИНДИ ТП Изаири Бедри Рамиз Тетово, ул „Иво Рибар Лола“ бр 146.

Оснивач на фирмата трговец-подинец е Изаири Бедри Рамиз од Тетово ул „Јордан Златановски“ бр. 135

Дејности 52 11 – Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун, 52 12 – Трговија на мало во продавници со мешовита стока

Одговара лично со целиот свој имот
Овластено лице е Изаири Бедри Рамаз – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр. 1503/98 (11323)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1504/98, на регистарска влошка бр 02002624-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец

Продавница со текстил и конфекција ВЕЛА ТЕКСТИЛ ТП Илџијази Риза Намик Тетово, ул „Радован Цониќ“ бр 22

Оснивач на фирмата трговец-подинец е Илџијази Риза Намик од Тетово ул „Г Петров“ бр 17

Предмет на работење е
52 41 – Трговија на мало со текстил,
52 42 – Трговија на мало со облека,

Одговорност – одговара лично со целиот свој имот
Овластено лице е Илџијази Риза Намик, управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1504/98 (11324)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението трег бр. 68/98, на регистарска влошка 6-02001494-000-01 го запиша во судскиот регистар прецизирањето на дејност на трговско претпријатие ЈАСМИНКА, Радослав Петрова „ЦАМБАЗ“ – производство и промет со безалкохолни пијалоци – Велес, ул Београдска бр 127

Се врши прецизирање на дејност: 070114, а се запишува 070114.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, трег. бр 68/98. (11205)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението срег. бр. 2205/98, на регистарска влошка 1-32375-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на производно, услужно, трговско претпријатие „ПРЕСПА ТРЕЈД“ експорт импорт Ц О, ул Благој Горев бб-4/3, Велес

Од 22.05 1998 година од претпријатието истапува основачот Фотевска Ирина а присуствува Чаушевски Леонид од Велес

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет

Да се брише Фотевска Ирина директор без ограничување, а да се запише Чаушевски Леонид – директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2205/98. (11206)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1924/98, на регистарска влошка бр. 2-42195-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, директор на Земјоделската задруга „ОРАШАЦ“ ц.о. Орашац.

Истапува основачот Тони Илиевски, а пристапува Мики Илиевски.

Се брише: Тони Илиевски, се запишува Петко Атанасовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1924/98. (11346)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2255/98, на регистарска влошка бр. 1-6174-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, седиште и овластено лице за застапување на Претпријатието во приватна сопственост за надворешен и внатрешен промет ТИМЕКС ц.о, увоз-извоз ул. „Струмичка“ бр. 12/1-5 Скопје.

Во претпријатието извршени се следните промени: Од претпријатието истапуваат-се бришат Надежда Митевска и Дејан Митевски а пристапува-се запишува Трипун Митевски.

Седиштето на претпријатието се менува од ул. „Струмичка“ бр. 12/1-7 на ул. „Струмичка“ бр. 12/1-5 Скопје“.

Од директор се брише Дејан Митевски а се запишува Трипун Митевски овластен за застапување без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2255/98. (11457)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 129/98, на регистарска влошка бр. 02002328-3-01-000, го запиша во судскиот регистар зголемување на основен влог, изменување и дополнување на договор за основање на Трговското друштво за преработка и конзервирање на месо, внатрешен и надворешен промет и услуги П.Г. Никас С.А. Атина, „Никас“ С.А. Солун, „Виор“. Скопје „Никас Скоп“, д.о.о. ул. „Беласица“ 66 – Скопје.

Промени: основниот влог на содружниците е зголемен за 26.495.235,00 денари, така што основната главнина на Трговското друштво сега изнесува 42.266.335,00 денари.

Изменет и дополнет договорот за основање.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 129/98. (11458)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2095/98, на регистарска влошка бр. 1-59686-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице во Претпријатието за инженеринг, маркетинг, проектирање и промет „ЕМАГ ИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ увоз-извоз, ц.о. Бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/15 Скопје.

Се брише Андревски Горан, директор, а се запишува Андовски Чедомир директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2095/98. (11459)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2365/98, на регистарска влошка бр. 1-38600-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „ЖАРЕ-КОМПАНИ“ ц.о. ул. „Коста Новакоски“ бр. 1-а/24 Скопје.

Се врши промена на фирма, седиште, основач и лице овластено за застапување. Новото име на фирмата гласи: Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „ИГОР-КОМПАНИ“ ц.о. Скопје. Новото седиште на фирмата е во Скопје, на Бул. „АСНОМ“ бр.

44/3-8. Од фирмата истапува основачот Зорик Жарко а пристапува Богевски Игор од Скопје. Се брише Зорик Жарко директор без ограничувања а се запишува Богевски Игор директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2365/98. (11460)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1145/98, на регистарска влошка бр. 1-31205-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето Трговско претпријатието на големо и мало „Чајлане – Експорт“ увоз-извоз ц.о. ул. Лазар Личеноски бр. 58 Центар Скопје.

Припојување на Претпријатието за производство, услуги и промет „ДАЈМАТИА“ експорт импорт д.о.о. Тетово. М. Бафтијари 114 кон. Трговско претпријатието на големо и мало „ЧАЈЛЕ – ЕКСПОРТ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Лазар Личеноски“ бр. 58 Центар Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1145/98. (11461)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1920/98, на регистарска влошка бр. 1-54361-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејноста на Претпријатието за производство, промет и услуги „КИС ШОП“ д.о.о. увоз-извоз Бул. Јане Сандански бр. 12/5-19 Скопје.

Во внатрешен промет се проширува дејноста 090201.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1920/98. (11462)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2147/98, на регистарска влошка бр. 1-41501-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор во Претпријатието за производство и трговија на големо и мало ОМЕГА И МАРМАРА д.о.о. увоз-извоз ул. Сава Ковачевиќ бр. 53 Скопје.

Се брише Себадин Баки, се запишува Семаат Ајдинова.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2147/98. (11463)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2154/98, на регистарска влошка бр. 1-39205-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало, транспортни и други услуги „МИСА-ПРОМ“ ц.о. експорт-импорт ул. Павле Илиќ бр. 5/2-12 Скопје.

Се брише Ристо Кирков, се запишува Игор Гиевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2154/98. (11464)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1898/98, на регистарска влошка бр. 1-37072-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија на стока на големо и мало „БОДИ – ЈКО“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Македонско-Косовска Бригада“ бр. 5.

Се брише Рамадани Ханида, директор, а се запишува Илјази Фафил, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1898/98. (11227)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1867/98, на регистарска влошка бр. 1-59141-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието за промет, услуги и образование, „ПРИЗМА – 4“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Трифун Пановски“ бр. 3-2-7 – Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Горан Смакоски.

Да се брише: Александар Смаќоски, а се запишува: Горан Смаќоски, како директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1867/98. (11228)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2186/98, на регистарска влошка бр. 1-64988-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Трговско-производно претпријатие „8-Септември СД“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „710“ бр. 1.

Кон претпријатието пристапува: Ејуп Наумановиќ, а истапува: Салковиќ Нусрет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2186/98. (11229)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2281/98, на регистарска влошка бр. 1-8156-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на правен облик, седиште и пристапување на основач на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЕЛЕКТРО-ЕЛЕМЕНТ“ увоз-извоз д.о. Скопје, ул. „Зеничка“ бр. 126.

Новата промена на правен облик гласи: Претпријатие за производство, трговија, услуги и увоз-извоз „ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ“ д.о.о. Скопје, Општина Кисела Вода, ул. „11-ти Октомври“ бр. 125.

Кон претпријатието пристапува: Стојмир Јошевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2281/98. (11230)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1478/98, на регистарска влошка бр. 1-54645-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, промена на лице на Претпријатието за промет и производство „АЛЕТО – ПРОМЕТ“ п.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Петар Делџан“ бр. 3/2-1.

Досегашната фирма и седиште се променуваат и ќе гласат: Претпријатие за производство, трговија и транспорт „МАК КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Бошко Буха“ бр. 26-б – Скопје.

На ден 3.04.1998 год. пристапиле Зоран Томовски и Никола Томовски, а на истиот ден истапил Александар Русомаровски.

Се брише Александар Русомаровски, директор, а се запишува Зоран Томовски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1478/98. (11231)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 522/98, на регистарска влошка бр. 1-49775-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Здравствената организација – ординација по општа стоматологија „ММ“ д.о.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 706, локал 15с и 14а.

Да се брише: Сузана Андонова, да се запише: Матеска Младеновска Мила, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1522/98. (11232)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 975/98, на регистарска влошка бр. 02002545-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на д.о.о. на Претпријатието за трговија „ГАМА – 12“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Партизански одреди“ 125, кула 9 – Скопје во: Друштво за трговија и услуги „ГАМА – 12“ Анита Николовска д.о.о. ел. експорт-импорт Скопје, ул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр. 26, лок. 1, ламела 1, мезанин.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 975/98. (11233)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1116/98, на регистарска влошка бр. 1-59905-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште на Странско претпријатие за производство, трговија и услуги „К.Г.Р. ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Железничка“ бр. 37А.

Досегашниот назив и седиште на Странско претпријатие за производство, трговија, услуги „К.Г.Р. ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. 50-та Дивизија бр. 20 во иднина се менува и ќе гласи: Странско претпријатие за производство, трговија и услуги „ФЛОРА ЛЕНД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, Бул. „АВНОЈ“ бр. 18/3.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1116/98. (11234)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 100/98, на регистарска влошка бр. 6-02000128-000-01, го запиша во трговскиот регистар Бришењето на Трговец поединец Марина Павле Ѓорѓијоска ТП „ТОНИ – КОМЕРЦ“ Скопје, ул. „Дрезденска“ Б-2, лок. 9 – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 100/98. (11235)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2035/98, на регистарска влошка бр. 1-806-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Сопственичката трансформација согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Акционерското друштво за производство на пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци „СКОПЈЕ“ – Скопје, п.о. ул. „808“ бр. 12 – Скопје.

Акционерското друштво за производство на пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци „Скопје“ – Скопје, п.о. согласно статутарна одлука, потврда за откупување на акции бр. 08-1815/3 од 20.09.1996 година и Одлука за претварање на приоритетни акции во обични од 18.09.1996 година на Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал сопственички се организира и трансформира како акционерско друштво во приватна сопственост.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2035/98. (11236)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2250/98, на регистарска влошка бр. 1-31645-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и лицето овластено за застапување во внатрешниот трговски промет и нтп. на производно услужно претпријатие „ДЕНИЦА“ ц.о. увоз-извоз Куманово ул. „Бошко Буха“ бр. 12.

Од 27.05.1998 година од претпријатието како основач пристапува лицето Шутевски Драган од Куманово а истапува лицето Данаиловски Драгољуб од Куманово.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет:

Да се брише Данаиловски Драгољуб директор со неограничени овластувања, а да се запише Шутевски Драган – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2250/98. (11216)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3379/97, на регистарска влошка бр. 1-2517-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување во акционерско друштво за производство и преработка на брашно „ЖИТОМЕЛ“ Куманово ул. „Тоне Божинов“ бр. 13 Куманово.

Се брише досегашниот застапник Тоде Илиќ директор со неограничени овластувања, а се запишува Сло-

бодан Стојановски – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3379/97. (11217)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1923/98, на регистарска влошка бр. 1-37785-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на името, седиштето, основачот и директорот на трговско претпријатие за промет на големо и мало „РИМИНИ“ д.о.о. увоз извоз Кавадарци ул. „Илинденска“ бр. 45.

Истапува основачот Белевски Кирил, а пристапува Белевски Петар.

Се брише Белевски Кирил, се запишува Белевски Петар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1923/98. (11218)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2168/98, на регистарска влошка бр. 1-6774290-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот во претпријатието за трговија, услуги и производство „ПАМЕЛА“ увоз увоз с. Бозарци Кавадарци.

Пристапува основачот Трговско претпријатие „ХИФ“ с. Добрејци.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2168/98. (11219)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2000/98, на регистарска влошка бр. 1-11948-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејноста во Трговското претпријатие „ГРАФИКА ПРОМЕТ“ увоз извоз доо Кавадарци ул. „Данчо Поп Атанасов“ бр. 20.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 012421, 012429, 013400, 070125, 060501, 060502, 060503.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2000/98. (11220)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1819/98, на регистарска влошка бр. 1-21673-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и дејноста во Трговското услужно претпријатие на големо и мало „ВИКТОРИЈА ЕМ-ТИ-ЕРГИН“ увоз извоз д.о.с. Скопје ул. „Партизански одреди“ бр. 27 АЗ.

Истапуваат основачите Ајдин Анил и Ристо Пупков.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 060602.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1819/98. (11221)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2342/98, на регистарска влошка бр. 1-48562-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и застапникот во Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДАЛМИНЕ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје ул. „Нерешка“ бр. 13-а Скопје.

Врши промена на седиштето на претпријатието, па истото гласи: Ул. „Ваташка“ бб Скопје.

Се брише досегашниот застапник Борче Танев, директор без ограничување, во внатрешниот и надворешен промет.

Се запишува за застапник Надица Радевска, директор без ограничување, во внатрешниот и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2342/98. (11222)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2019/98, на регистарска влошка бр. 1-66631-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето во Претпријатието за промет и услуги „БЕРКО“ експорт импорт д.о.о. Скопје ул. „Првوماјска“ бр. 21 Скопје.

Се брише Павловски Кирил, директор, а се запишува Стојанчо Ангеловски директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2019/98. (11224)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1972/98, на регистарска влошка бр. 1-64090-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, основачот во Претпријатието за производство, трговија и услуги „ОРТЕКС“ експорт импорт д.о.о. Скопје ул. Ордан Чопела“ бр. 6-ц.

Досегашната фирма се менува и ќе гласи: Друштво за трговија и услуги „БУРТЕКС“ експорт импорт, доо Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 6-ц.

На ден 8.05.1998 год. истапиле Орхан Заири, Реџеп Заири, Морал Али.

Се брише Орхан Заири, директор, а се запишува Хајати Цанлилар, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1972/98. (11225)

Основниот суд Скопје I – Скопје, го запиша во трговскиот регистар трговското друштво за производство, промет и услуги СТЕ-КА Божин дооел увоз-извоз Скопје ул. „Румна Хаџипанзова“ број 18-а, Скопје.

Основач е Крагујевски Божин.

Дејности: 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011791, 011792, 011799, 011810, 011820, 011831, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012130, 012143, 01220, 012310, 012321, 012322, 012323, 012410, 012421, 012429, 013021, 013022, 013050, 013071, 013072, 013073, 013099, 013121, 013122, 013400, 013909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090123, 090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, Меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување и застапување, реекспорт, шпедиција.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието за превземените обврски во правниот промет одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување е Крагујевски Божин управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. (11226)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7395/97, на регистарска влошка бр. 1-10095-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште основач и директор на Претпријатието за производство, трговија и меѓународна трговија „ВЛАДО КОМЕРЦ“ Ц.О. ул. Лазар Поп Трајков бр. 22 Скопје.

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за производство, трговија и меѓународна трговија „Владо комерц“ ц.о. ул. Лазар поп Трајков бр. 22 Скопје.

Од претпријатието истапува Вељановски Владо а пристапува Стојановски Драгослав.

Се брише Вељановски Владо се запишува Стојановски Драгослав како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7395/97 (11349)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 415/98, на регистарска влошка бр. 03001149-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на д.о.о.е.л. Друштво за производство, трговија и услуги „МАК – СТИЛ“ увоз-извоз ул. „Младинска“ бр.222, Струмица.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.55, 29.56, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.41, 51.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 51.41, 52.43, 52.46, 52.47, 52.40, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.12, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, посредување, застапување, продажба на стоки од консигнациони склади, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, агенциски услуги во транспортот.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени спрема трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Управител и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе биде Шеќерчиев Горѓе од струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 415/98. (10931)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 153/96 од 5.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „ЈУНАЛТЕД КОНСАЛТАНС“ од Скопје, ул. 50 Дивизија“ бр. 20.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 617-547.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 7.IX.1998 година во 11,00 часот соба број 46 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13285)

Основниот суд во Струмица објавува дека стечајната постапка Ст.бр.16/97 над стечајниот должник АДМС „Агропромет“ ДОО Градежни материјали од Струмица, се заклучува.

Се разрешува од должност стечајниот управник Грозданов Борис, дипл. економист од Струмица.

По правосилноста на решението, горенаведеното друштво да се брише од регистарот на претпријатието.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд во Струмица.

Основниот суд во Струмица објавува дека стечајната постапка Ст.бр.119/96 над стечајниот должник АД „Агропромет“ ДОО Коперација со прехрана од Струмица, се заклучува.

Се разрешува од должност стечајниот управник Петров Симеон, дипломиран економист од Струмица.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Струмица.

(13283)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст.бр.272/96 од 30.04.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот ДОО „Винојуг Охрид“ од Гевгелија со седиште на ул. „Индустриска“ бб.

Од Основниот суд Гевгелија. (13274)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст.бр.147/96 од 25.02.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот ДОО Фабрика за преработка на зеленчук и овошје „Зора и Ладилник“ од Гевгелија со седиште на ул. „Индустриска“ бб.

Од Основниот суд Гевгелија. (13275)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.213/96 од 02.07.1998 година го одобри присилното поравнување помеѓу должникот Претпријатието во општествена сопственост за земјоделско-индустриско производство и промет на големо и мало „Агромин“ ПЕ увоз-извоз с.Волково-Скопје, со жиро сметка 40120-601-61722 со неговите доверители.

Со прифатеното присилно поравнување постигната е согласност помеѓу должникот и неговите доверители за исплата на побарувањата на доверителите во висина од 60% главен долг во рок од 2 години сметано од денот на одобреното склучено присилно поравнување.

Одобреното присилно поравнување има правно дејство и према доверителите што не учествувале во постапката а чии побарувања се оспорени, ако дополнително истите се утврдени.

Ова решение има сила на извршна исправа спрема сите доверители чии побарувања се утврдени во постапката за присилно поравнување.

Стечајната постапка на стечајниот должник Претпријатието во општествена сопственост за земјоделско-индустриско производство „Агромин“ ПЕ с.Волково – Скопје, отворено со решение на ООС Скопје Ст.бр.605/95 од 11.12.1995 година се запира.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13233)

Основниот суд Велес со решението Ст.бр.14/96, констатира дека Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО „Велеспром“ од Велес, донесена од Управниот одбор е прифатена, на рочиштето од 10.07.1998 година се доверителите чие побарување изнесува повеќе од половината на побарувањата на доверителите ќе се намират со користење на гаранции по претходно склучени договори со Стопанска Банка Ад Скопје-филијала Велес и отуѓување на дел од деловниот простор со кој располага ДОО „Велеспром“ од Велес.

Се одобрува Програмата на финансиска и сопственичка трансформација поднесена од Управниот одбор на ДОО „Велеспром“ од Велес.

Мерките во Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО Велеспром од Велес, има правно дејство спрема сите доверители.

Од Основниот суд Велес.

Основниот суд во Битола објавува дека со решението Ст. бр. 741/95 од 15.07.1998 година дадена е соглас-

ност за отпочнување на постапката за сопственичка трансформација на ДОО „Мокел“ Битола, со што се запира стечајната постапка над ДОО „Мокел“ Текстилна конфекција од Битола.

Од Основниот суд Битола. (13220)

Со решение Ст.бр. 10/96 од 9.07.1998 година стечајната постапка над АДМС „Агропромет“ ДОО „Хемија“ се заклучува, од причина што натамошното водење на постапката би предизвикало несразмерни трошоци.

Се разрешува од должноста стечајниот управник Михајловиќ Љупчо, дипл. економист од Струмица.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба, преку овој до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Струмица. (13221)

Со решение Ст.бр. 9/96 од 9.07.1998 година стечајната постапка над АДМС „Агропромет“ ДОО „Услужни дејности“ се заклучува, од причина што натамошното водење на постапката би предизвикало несразмерни трошоци.

Се разрешува од должноста стечајниот управник Михајловиќ Љупчо, дипл. економист од Струмица.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба, преку овој до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Струмица. (13222)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 164/98 од 04.05.1998 година, објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПТП „Ани-Пром“ Кавадарци, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 4/10.

Од Основниот суд Кавадарци. (13255)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 192/98 од 13.07.1998 година, објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПТП „Бато-Шпед“ од Кавадарци, ул. „Пионерска“ бб.

Од Основниот суд Кавадарци. (13256)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 80/96 од 15.07.1998 година привремено се запира стечајната постапка над стечајниот должник ПНВТ „Лазо Филиповски Лавски“ од Сирково, отворена со решението на Окружниот стопански суд Скопје, Ст.бр. 553/94 година од 6.04.1994 година и се отвора постапка за финансиска и сопственичка трансформација на претпријатието должник.

Се формира Одбор на доверители од следните доверители: АК Агрокомбинат „Лозар“ од Велес, АД АК „Тиквеш“ од Кавадарци, и претставник на вработените на стечајниот должник.

Одборот на доверителите е должен веднаш да именува управен одбор од 3 члена, кој ќе именува вршител на должноста директор на претпријатието должник.

Управниот одбор во рок од 60 дена по објавувањето на решението да донесе програма за финансиска и сопственичка трансформација и истата да ја достави до стечајниот совет на усвојување.

Од Основниот суд во Кавадарци. (13257)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 186/98 од 23.02.1998 година, објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПТУП „Козјак Камен“ од Демир Капија ул. „Партизанска“ бр. 77/1 Демир Капија.

Од Основниот суд Кавадарци. (13258)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст. бр. 109/97 од 14.07.1998 година по предлог на стечајниот управник на стечајниот должник ПТУП „ПЕЛИКАН-Х“ од Тетово, се отвора постапка за присилно порамнување на стечај помеѓу должникот и неговите доверители, на начин што стечајниот должник обврските спрема своите доверители е должен да ги исплати во 100% износ утврден во текот на постапката без камаџа во рок од 6 месеци по правосилност на решението за одобреното присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување се определува за 24.09.1998 година во 11,30 часот, соба бр. 7/1 на кое се повикуваат доверителите за склучување на присилно порамнување.

Од Основниот суд Тетово. (13259)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 168/98 од 15.07.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПППУ „ТРЕЈД ИНТЕРНЕСЕНЕЛ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје ул. „11-ти Октомври“ К-14/3-11 и жиро сметка бр. 40100-601-104152.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13198)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 143/98 од 8.07.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Мешовито претпријатие „ЗЕЛМАКО-СТИЛ“ д.о.о. Скопје ул. „Ленинова“ бр.17 и жиро сметка бр. 40100-601-269830.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13196)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат со пречник 3,3 см под назив: Република Македонија Општина Виница, Совет на Општината.

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво АД ПО „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ ПРИЛЕП (со назнака бр. 1). (13131)

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво АД ПО „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ ПРИЛЕП (со назнака бр.2). (13131)

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво АД ПО „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ ПРИЛЕП (со назнака бр.3). (13131)

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво АД ПО „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ ПРИЛЕП (со назнака бр. 4).

Правоаголен печат под назив: Републички завод за вработување – Скопје – Биро за вработување – Прилеп – 09“.

Тркалезен печат и штембил под назив: Сојуз за превентива од алкохолизам, никотизам и наркоманија на Македонија Скопје СПАНН (13176)

Правоаголен печат под назив: Колонијална продавница „Цар Самоил“ Крстевски Љупчо Скопје. (13188)

Тркалезен печат под назив: Трговско претпријатие „Мак-кока“ д.о.о експорт-импорт Скопје.

Тркалезен печат под наслов: Претпријатие за производство, трговија и услуги „Балкан Промет“ д.о.о. увоз-извоз с. Студеничани, Скопје (13197)

Тркалезен печат, Модна конфекција „Евротекс“ д.о.о. Скопје (13214)

Тркалезен печат под наслов: Претпријатие за промет и консалтинг „Манеком“ д.о.о. увоз-извоз Скопје (13234)

Тркалезен печат под наслов: Трговско претпријатие „АЛЕК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје (13272)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 19411 издаден од ОВР Струга на име Горшулеска Иванка с. Мороншта, Струга.

Пасош на име Хана Јакупи ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 113, Тетово.

Пасош бр. 844450 издаден од УВР Струмица на име Митровиќ Емилија с. Ново Село ул. „Партизанска“ бр. 47, Струмица.

Пасош бр. 0953140 на име Стоименовски Петре с. Богданци – Гевгелија.

Пасош бр. 797321/96 издаден од УВР Куманово на име Стојча Димитриевиќ с. Бедиње ул. „Милорад Петровиќ“ бр. 38, Куманово.

Работна книшка на име Петреска Балерина с. Црнилиште–Прилепско.

Работна книшка на име Трајаноска Анета ул. „Васко Карангелески“ бр. 12А, Прилеп.

Пасош бр. 086186 издаден од УВР Тетово на име Мазлами Фатмир с. Копачиндол, Тетово.

Пасош бр. 1034575 издаден од УВР Тетово на име Шабани Расим с. Пирок, Тетово.

Чекови од бр. 02088567 до 02088571 од тековна сметка бр. 1159.83 издадени од Комерцијална инвестициона банка – Куманово на име Марковски Живко ул. „Тоде Думба“ 100-IV/17 – Куманово.

Пасош бр. 1045612 издаден од УВР – Велес на име Ивановски Јосиф, на адреса ул. „Т. Јанев“ бр. 26 Велес. (13289)

Пасош бр. 0909608/96 издаден од УВР – Скопје на име Фелџизе Муртезовска, на адреса ул. „Н. Маргиновски“ 66 Скопје (13295)

Работна книшка издадена од Скопје на име Виктор Ругале, Скопје (13280)

Работна книшка издадена од Скопје на име Татјана Ристоска, Скопје (13281)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мицевски Живко, Скопје (13286)

Работна книшка издадена од Скопје на име Зоран Матевски, Скопје (13287)

Работна книшка издадена од Скопје на име Жаклина Додевска, Скопје (13291)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јусуф Бајрам, Скопје (13292)

Работна книшка издадена од Скопје на име Грозданка Мирчевска, Скопје (13293)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ Скопје на име Васко Стојановски с. Вратница, Тетово (13290)

Пасош бр. 0766602/95 издаден од УВР – Скопје на име Борис Филиповиќ, на адреса ул. „А. Мартулков“ бр. 12А, Скопје (13194)

Пасош бр. 0908502/96 издаден од УВР Скопје на име Кирил Михајловски, на адреса ул. „А. Мартулков“ бр. 19, Скопје (13195)

Пасош бр. 0682056/95 издаден од УВР – Скопје на име Брезовски Глигур, на адреса ул. „Д. Мишовиќ“ бр. 4/4, Скопје (13201)

Пасош бр. 0607097 издаден од УВР – Скопје на име Петрески Жарко, на адреса ул. „Сердарот“ бр. 6/3, Скопје (13203)

Пасош бр. 299287 издаден од УВР – Кичево на име Ахмети Есма, на адреса с. Арангел, Кичево (13204)

Пасош бр. 273218 издаден од УВР – Кичево на име Ахмети Ајдин, на адреса с. Арангел, Кичево (13205)

Пасош бр. 299387 издаден од УВР Кичево на име Ахмети Ханише, на адреса с. Арангел, Кичево (13206)

Пасош бр. 299286 издаден од УВР – Кичево на име Ахмети Хамедин, на адреса с. Арангел, Кичево (13207)

Пасош бр. 128650/93 издаден од УВР – Скопје на име Ибраими Али, Скопје (13208)

Пасош бр. 519114/94 издаден од УВР – Тетово на име Љоки Месут, на адреса ул. „Ј. Златановски“ бр. 8, Тетово (13215)

Пасош бр. 210065 издаден од УВР – Скопје на име Ермис Лафазановски, на адреса ул. „Л. Трповски“ бр. 30 Скопје (13235)

Пасош бр. 0817266/95 издаден од УВР – Скопје на име Абиљ Реџепа, на адреса ул. „Вамбел“ бр. 3/1 Скопје (13236)

Пасош бр. 676502 издаден од УВР – Гостивар на име Имери Ерол, на адреса Долна Бањица бр. 230, Гостивар (13237)

Пасош бр. 676869 издаден од УВР – Гостивар на име Имери Нијаџет на адреса Долна Бањица бр. 230 Гостивар (13238)

Пасош бр. 1011857 издаден од УВР – Гостивар на име Омер Тансу, на адреса Долна Бањица бр. 230 Гостивар (13239)

Пасош бр. 215678 издаден од УВР – Скопје на име Лидија Лафазановска, на адреса ул. „А. Ајнштајн“ бр. 1/5 Скопје (13240)

Пасош бр. 45692 издаден од УВР – Гостивар на име Мисими Авдил, на адреса с. Врпчиште Гостивар (13246)

Пасош бр. 764729/95 издаден од УВР – Скопје на име Христовски Жан, на адреса ул. „189“ бр. 3/2, Скопје (13247)

Пасош бр. 328260/94 издаден од УВР – Скопје на име Мисајловска Елизабета, на адреса ул. „Р. Митровиќ“ бр. 147, Скопје (13248)

Пасош бр. 645847/95 издаден од УВР – Скопје на име Зулфије Шерифи, на адреса ул. „391“ бр. 16, Скопје (13249)

Пасош бр. 1040301 издаден од УВР – Скопје на име Неби Садипе, на адреса с. Сарај ул. „М. Тито“ бр. 12/9, Скопје (13250)

Пасош бр. 0600313 издаден од УВР – Скопје на име Стојановиќ Валентина, на адреса ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 47/5-25, Скопје (13252)

Пасош бр. 0442580/94 издаден од УВР – Скопје на име Игнатов Спирос, на адреса ул. „С. Арсов“ бр. 34, Скопје (13253)

Пасош бр. 0443315/94 издаден од УВР – Скопје на име Игнатов Благоја, на адреса ул. „С. Арсов“ бр. 34, Скопје (13254)

Пасош бр. 0444998/94 издаден од УВР – Скопје на име Боцевски Тони на адреса с. Огњанци, Скопје (13260)

Огласот објавен во Сл. весник на Р. Македонија бр. 13/98 за пасош бр. 0554744 се сторнира издаден од на име Селман Решат, на адреса ул. „Б. Рајковиќ“ бр. 41, Скопје (13262)

Пасош бр. 207057/94 издаден од УВР – Скопје на име Зоран Никушевски, на адреса ул. „В. Комаров“ бр. 33/3-14, Скопје (13263)

Пасош бр. 325272 издаден од УВР – Скопје на име Хоџа Куштрим, на адреса ул. „Чаирска“ бр. 88, Скопје (13264)

Пасош бр. 645697 издаден од УВР – Скопје на име Исмаили Ирфан, на адреса ул. „7 Алб. бригада“ бр. 91, Скопје (13266)

Пасош бр. 157867 издаден од УВР – Скопје на име Хаки Скендер, на адреса с. Љубин ул. „104“ бр. 5, Скопје (13267)

- Пасош бр. 451374/94 на име Цветат Али, на адреса с. Сингелик – 3 бр.1, Скопје (13269)
- Пасош бр. 0160581/94 издаден од УВР – Скопје на име Мухабије Касами, на адреса Сарај ул. „М. Тито“ 10 бр. 49а, Скопје (13270)
- Пасош бр. 0156572/94 издаден од УВР – Скопје на име Касам Касми, на адреса Сарај ул. „М. Тито“ бр. 49 а, Скопје (13271)
- Пасош бр. 0481351/94 издаден од УВР – Скопје на име Сашка Горѓиевска, на адреса ул. „К. Металец“ бр. 1в/21, Скопје (13276)
- Пасош бр. 0724623/95 издаден од УВР – Скопје на име Катерина Горѓиевска, на адреса ул. „К. Металец“ бр. 1в/21, Скопје (13277)
- Пасош бр. 0031371/93 издаден од УВР – Скопје на име Малинковски Панче, на адреса ул. „Пролет“ бр. 31, Скопје (13278)
- Чекови од тековна сметка бр. 206023949, чековите бр. 4092531 и 4092532 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бранко Горѓиевски, Скопје (13200)
- Чекови од тековна сметка бр. 116413-90, чековите бр. 1355799, 3139941 и 3074954 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајковски Сашо, Скопје (13209)
- Чекови од тековна сметка бр. 1534401, чековите бр. 793936 до 793941 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димески Милан, Скопје (13211)
- Чекови од тековна сметка бр. 50174-82, чековите од бр. 4078518 до 4078521 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николоски Страхил, Скопје (13213)
- Чекови од тековна сметка бр. 19935-38, чековите од бр. 3235837 до 3235843 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Александар Стојмилов, Скопје (13224)
- Чекови од тековна сметка бр. 92069-01, чекот бр. 1776021 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанасова Нада, Скопје (13225)
- Чекови од тековна сметка бр. 202846453, чековите од бр. 3228753 до 3228757 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Русо Берта, Скопје (13245)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Станинов Миле, Скопје (13202)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Николов Стојко, Скопје (13232)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Биљана Павличковска, Скопје (13241)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Бобан Додевски, Скопје (13244)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ахматовиќ Сафета, на адреса с. Љубин, Скопје (13268)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Трпчевски Горан, Скопје (13199)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ „11 Октомври“ Тетово на име Абази Ресул, Тетово (13212)
- Диплома издадена од гим. „Никола Карев“ – Скопје на име Јакимовска Емица, Скопје (13242)
- Диплома за завршено средно образование издадено од гим. „Зуф Љуш Марку“ Скопје на име Чанкулова Анета, Скопје (13265)
- Даночна картица бр. 4030997253745 издадена од Управа за приходи – Скопје на име Идеа плус комуникации „Иво и Слобо“, Скопје (13210)
- Решение број Уп. бр. 25-2056 издадено од СО – Центар Скопје на име Петревски Митко, Скопје (13243)
- Чекови од бр. 195841 до 195852 од тековна сметка бр. 109-27 издадени од Стопанска банка Ресен на име Јовановски Петар, ул. „Славејко Арсов“ бр. 21, Ресен.
- Чекови од бр. 821534 до 821541 на име Јакимоски Благош с. Горно Добреноец, Кичево.
- Пасош бр. 0234736 издаден од УВР Прилеп на име Андоноски Крсте, ул. „Мирче Ацев“ бр. 78, Прилеп.
- Пасош бр. 0383849 издаден од УВР Прилеп на име Трајковски Љупчо, с. Канатларци, Прилеп.
- Пасош бр. 664627 на име Арнаудова Лилјана ул. „Петар Чауле“ бр. 26, Охрид.
- Лична карта на име Стерјовски Илија, ул. „Горна Чаршија“ бр. 55, Тетово.
- Работна книшка на име Стерјоски Илија ул. „Горна Чаршија“ бр. 55, Тетово.
- Чекови од бр. 2954497 до 2954500, бр. 2954601 и бр. 2954602 од тековна сметка бр. 1726/09 издадени од Охридска банка ад. Охрид на име Лабевски Ристо с. Елшани, Охрид.
- Работна книшка на име Галески Душан, ул. „Трајко Трџан“ бр. 2/7, Прилеп.
- Пасош бр. 0804958 издаден од УВР Битола на име Котевски Сашо, ул. „Димче Лахчански“ бр. 34-2-32, Битола.
- Пасош бр. 370974 издаден од ОВР Кичево на име Абази Салих с. Зајас Кичево.
- Пасош бр. 592792 издаден од ОВР Тетово на име Мустафи Имер, с. Орашје, Тетово.
- Пасош бр. 195953 издаден од УВР Гостивар на име Фидани Селаедин ул. „Беличица“ бр. 97, Гостивар.
- Пасош бр. 0608169 на име Јаневски Томе, с. Могила.
- Пасош бр. 0488227 на име Лукарева Невена, Радовиш.
- Пасош бр. 578658 на име Минов Илија Ангел, Кочани.
- Пасош бр. 203174 издаден од УВР Куманово, на име Алексоски Серафим ул. „III МУБ“ бр. 71 влез II стан 4, Куманово.
- Пасош бр. 180613 на име Зоран Жежовски ул. „Галено Езеро“ бр. 40, Битола.
- Пасош бр. 180512 на име Викторија Жежовска ул. „Галено Езеро“ бр. 40, Битола.
- Чекови од бр. 9000145056 до 145060 издадени од Стопанска банка ад. Скопје на име Павловски Сашко ул. „Кочо Рацин“ бр. 36/2-8, Скопје.
- Пасош бр. 308189 на име Целадини Неџат, ул. „И. Р. Лола“ бр. 353, Тетово.
- Пасош бр. 403400 на име Сефери Исмет с. Трново, Гостивар.
- Чекови од бр. 17646811 до 17646830 издадени од Стопанска банка а.д. Скопје на име Атанасов Иванчо ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 51/1-3, Скопје.
- Пасош на име Милошевски Здравко, ул. „Маринчев“ 5, Охрид.
- Пасош бр. 0694444 на име Делов Златко ул. „Партизанска“ бр. 37/15, Битола.
- Пасош бр. 0263464 издаден од УВР Прилеп на име Станкоски Димче ул. „Круме Волнароски“ бр. 79а-Прилеп.
- Работна книшка на име Ристески Сашо ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 358, Прилеп.
- Пасош бр. 181167 издаден од ОВР Струга на име Паша Бехаре с. Делогожда, Струга.
- Пасош бр. 633597 издаден од УВР Куманово на име Агим Аземи с. Горно Коњаре, Куманово.
- Пасош бр. 0365563 на име Дука Зирако, Дебар.
- Пасош бр. 0020195 на име Аме Фљамур, Дебар.
- Пасош бр. 1057161 издаден од ОВР Делчево на име Мемедов Елвис ул. „Циrowsка“ бр. 20, Делчево.
- Пасош бр. 0773198 на име Здравковиќ Јадран с. Сирково, Кавадарци.
- Пасош бр. 407505 издаден од УВР Тетово на име Адеми Реџеп, с. Цепчиште, Тетово.
- Пасош бр. 1034844 на име Касами Мусафер с. Ларце, Тетово.
- Пасош бр. 545834 издаден од УВР Струмица на име Шанновиќ Тимовска Сонка, с. Баница бр. 113, Струмица.

Пасош бр. 820350 издаден од УВР Скопје на име Горѓиевска Катерина, ул. „В. Горгов“ бр. 29/Л-38, Скопје.

Чековна карта, тековна сметка и чекови од бр. 895892 до 895900 од тековна сметка бр. 2418/62 издадени од Стопанска банка, АД Скопје филијала Струга на име Грческа Захарула, ул. „ЈНА“ бр. 83, Струга.

Чекови од бр. 823275 до 823283 од тековна сметка бр. 4222/84 издадени од Стопанска банка АД Скопје Филијала Струга на име Мурдески Живко, Вевчани.

Чекови од бр. 195841 до 195852 од тековна сметка бр. 109-27 издадени од Стопанска банка – Ресен на име Јовановски Петар ул. „Славејко Арсов“ бр. 21, Ресен.

Пасош бр. 217934 издаден од ОВР Струга на име Елмази Премтон, с. Калишта, Струга.

Пасош бр. 336965 издаден од УВР Тетово на име Небије Идризи, с. Милетино, Тетово.

Работна книшка на име Димитриески Стојанче ул. „11-ти Октомври“ бр.143, Прилеп.

Работна книшка на име Здравеска Мира Кеј „4 јули“ бр.21, Прилеп.

Чекови од бр. 906227 до 906236 и од бр. 860820 до 860821 од тековна сметка бр. 3929/88 издадена од Стопанска банка АД Скопје на име Томислав Николов од Струга ул. „Моша Пијаде“ бр.61.

Пасош бр. 800976 издаден од УВР Куманово на име Трајановиќ Драгиша ул. „Лесовачка“ бр.22, Куманово.

Пасош бр. 213920/94 издаден од УВР Скопје на име Цветановски Јовица ул. „Л. Геров“ бр.3/5, Скопје.

Чекови бр. 3212690, 3212697, 3212698, 3212703, 3171680 и 3171681 од тековна сметка бр. 4438636 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Дамјановска Магдалена, Скопје.

Работна книшка издадена во Скопје на име Јозиќ Фрањо, Скопје.

Чекови на име Грческа Захарула ул. „ЈНА“ бр. 83, Струга.

Тековна сметка и чекови на име Илијевски Томи-слав ул. „Мирка Гинова“ бр. 45/53, Битола.

Пасош бр. 302233 на име Зејнулаи Аднан с. Горна Бањица, Гостивар.

7. Тепих – теписон (2x4м)	24 парчиња
8. Завеса 10м	23 парчиња
9. Комплет дидактика	27 комплети

1.4. **КВАЛИТЕТ:** Опремата треба да биде изработена согласно постојните стандарди и нормативи за опрема.

1.5. Повикот е јавен отворен и анонимен.

1.6. Притоа се упуваат на сите правни и фактички лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија.

2. РОКОВИ

2.1. Краен рок за испорака на опремата е 30.08.1998 година.

2.2. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на отворање на понудите.

2.3. Рок на поднесување на понудите: 5 дена од денот на објавувањето на барањето.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Преглед на опрема со технички карактеристики и преглед за дистрибуција на опремата по училиштата.

3.2. Тендер документацијата може да се подигне во Министерството за образование и физичка култура на ул. „Пролет“ бр. 1, соба бр. 4, со одреден надоместок.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да содржи единечни цени по парче и вкупна цена на опремата изразена во денари.

4.2. Во цената да бидат пресметани транспортот, данокот, истоварот и други зависни трошоци.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9, Скопје.

5.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на барањето, во средината на пликот да биде назначена адресата на Министерството за образование и физичка култура.

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација:

5.4.1. Извод од регистрација на дејноста

5.4.2. Документ за бонитет издаден од ЗПП на Република Македонија

5.4.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секое субјект може да учествува само со една понуда.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 42, став 2 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за образование и физичка култура објавува

БАРАЊЕ БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ЗАБАВИШНИТЕ ГРУПИ ПРИ ОС- НОВНИТЕ УЧИЛИШТА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. **НАБАВУВАЧ:** Министерство за образование и физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје.

1.2. **ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА:** Опрема за забавишните групи при основните училишта.

1.3. **ВИД И КОЛИЧИНА:**

1. Детска маса четворосед (80x80x48)	147 парчиња
2. Детско столче (35x35x35)	590 парчиња
3. Орман за дидактичка опрема (180x90x50)	24 парчиња
4. Витрина за дидактика (122x70x30)	48 парчиња
5. Сидна гардеробна закачалка	24 парчиња
6. Штафелаж (60x60x120)	48 парчиња

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98) Министерството за внатрешни работи на Република Македонија

објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/98 ЗА НАБАВА НА ОГРЕВНО ДРВО

1. Име и адреса на набавувачот

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000 Скопје, Р.Македонија.

2. Предмет и количество на набавката е:

Огревно дрво 2.384 м³

3. Квалитет на огревно дрво I класа

Бука и даб по 50%

4. Понудите да содржат:

- Цена изразена во денари без данок.
- Плаќање 60 дена по испорака.
- Рок на испорака на дрвата 15 дена по потпишување на договорот.
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот.

5. Доставување на понудите

Писмените понуди да се достават лично во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 01.09.1998 година, во 10 часот.

6. Завршни одредби

При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат примени одредбите од Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник на РМ“ број 26/98.

Информации можат да се добијат на телефон 112-141.

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98) Министерството за внатрешни работи на Република Македонија

објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/98 ЗА НАБАВКА НА ХРАНА ЗА СЛУЖБЕНИ КОЊИ

1. Име и адреса на набавувачот

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија ул. „Димче Мирчев“ бб, 910000 Скопје, Р Македонија.

2. Предмет и количество на набавката е:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Зоб (овес) | -40.000 кгр. |
| - Сено (луцерка) | -40.000 кгр. |
| - Слама | -50.000 кгр. |

3. Квалитет I класа

4. Понудите да содржат:

- Цена изразена во денари со пресметан данок на промет.
- Плаќање 60 дена по испорака.
- Динамиката на испорака по налог на купувачот.
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот.

5. Доставување на понудите

Писмените понуди да се достават лично во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 02.09.1998 година, во 10 часот.

6. Завршни одредби

При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат примени одредбите од Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник на РМ“ број 26/98.

Информации можат да се добијат на телефон 112-141.

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“; бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје

о б ј а в у в а

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-39/98

за прибирање на Понуди за генерална ревизија на трансформатор 150 MVA во ХЦ „Вруток“.

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-39/98 е ЈП Електростопанство на Македонија со седиште на ул. 11 Октомври бр. 9 – Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за изведба на генерална ревизија на трансформатор 150 MVA во ХЦ „Вруток“.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно чл. 16 од Законот за јавни набавки.

2. Тендерска документација

- 2.1. Тендерската документација, упатство за погон и одржување на трансформаторот, програма за генерална ревизија, со која располага набавувачот заинтересираните понудувачи можат да подигнат во ЈП „Електростопанство на Македонија“, Подружница ХЕЦ „ТИТО“ – Гостивар, секој работен ден од 08-14 часот, во Служба за Електро одржувањето. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат на тел. 042-61-226.
- 2.2. Тендерската документација, упатството за погон и одржување ќе се стави на увид, а програмата на генералниот ремонт може да се подигне во просторните на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „ТИТО“ – Гостивар во Служба за електро одржување, на ул. Браќа Гиноски бр. 42 Гостивар, секој работен ден од 08-14 часот во времето на траење на јавниот повик.

3 Содржина на понудата

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот – изведувачот на генералната ревизија и евентуалните подизведувачи.
- 3.2. Понудата да ги содржи сите единични и вкупни цени за секоја позиција обемот на ревизијата, програмата, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно чл. 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), на паритет објект ХЦ „Вруток“, изразена во ДЕМ
- 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање: компензација, вирмански.
- 3.4. Понудувачот е должен да даде понуда за целокупниот обем на ревизијата даден во програмата.
- 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики предвидени со упатството и програмата, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.
- 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на ревизијата и тоа од 01.09.1998 год. до 30.09.1998 год.
- 3.7. Понудата треба да има рок на важност.
- 3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4 Доставување на документација

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно чл. 22 од Законот за јавни набавки. Понудувачите треба да приложат документ за бонитет кој го издава Институцијата за платен промет, а странските понудувачи според став 3 од чл. 22 од Законот. Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно чл. 23 од Законот и:
 - 4.2.1. Список на извршени ваков вид на санација во последните 3 години со износите, датумите и примачите.
 - 4.2.2. Опис на технички средства и алат за ваков вид на санација.
 - 4.2.3. Посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитет
 - 4.2.4. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитет, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.
- 4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од чл. 24 од Законот за јавни набавки.
- 4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно со чл. 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач (согласно чл. 25 од Законот)

- 5.1. Цена од 40 – 60 бодови

- 5.2. Начин на плаќање од 20 – 40 бодови
- 5.3. Гаранција на квалитет од 20 – 40 бодови
- 5.4. Рок на изведување на ревизијата од 10 – 20 бодови

6 Начин и рок на доставување на понудата

- 6.1 Понудата се доставува согласно чл. 52, 53 и 54 од Законот.
- 6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:
ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „ТИТО“ – Гостивар (Комисија за јавни набавки) ул. Браќа Гиновски бр. 42, 91230 Гостивар.
- 6.5 Отворање на понудите ќе се изврши на 14.08.1998 год. во 10 ч., во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „ТИТО“ ул. Браќа Гиновски бр. 42 Гостивар, во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 6.6 Понудите кои не ќе бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за Јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје

објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-37/98

**ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТОТ ТС 35/10 кВ
УДОВО – ВАЛАНДОВО
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-37/98 е ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2 Предмет на набавката е прибирање на понуди за изградба на објектот ТС 35/10 кВ – Удово – Валандово.
- 1.3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1 Тендерската документација со која располага набавувачот е предмер за вкупните градежни работи за изградба на објектот ТС 35/10 кВ – Удово – Валандово, според главниот проект за објект.

Предмерот заинтересираните понудувачи можат да го подигнат во ЈП Електростопанство на Македонија, на ул. Орце Николов 66, Скопје, Нова зграда, соба 124 и 125 од 8 до 10 часот.

При подигање на предмерот, понудувачот е должен да достави уплатница на вредност од 2.000 ден., уплатена на жиро сметка 40100-601-5012, со назнака за Јавен повик бр. 01-37/98.

- 2.3. Тендерската документација (главен проект за градежен дел, водовод, канализација и сообраќајници за ТС 35/10 кВ Удово - Валандово, набавувачот на јавниот повик им го става на увид на заинтересираните понудувачи во ЈП Електростопанство на Македонија, на ул. Орце Николов 66, Скопје, Нова зграда, соба 124 и 125 секој работен ден од 8 до 10 часот, во времето на траењето на јавниот повик.

3 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот - изведувачот на градежните работи и евентуалните подизведувачи.
- 3.2. Понудата да ги содржи сите единични и вкупни цени за секоја позиција од предмерот на работите, како и вкупната цена на целата набавка, изразена во ДЕМ.
- 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.4. Понудувачот е должен да даде понуда за целокупниот обем на работата.
- 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките норми и стандарди за изведба на ваков објект кој ваѓат во градежништвото во Република Македонија.
- 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите.
- 3.7. Понудата треба да има рок на важност.
- 3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4 ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.
Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:
- список на изведени објекти во последните три години;
- опис на технички постројки (механизација) која понудувачот ја поседува;
- список на вработени лица по квалификација и структура.
- 4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-

дени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

- 4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5 КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

- цена на чинење 50 поени;
- рок на изведба 15 поени;
- начин на плаќање 15 поени;
- технички квалитети 20 поени.

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6 НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

~~ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА,~~
Комисија за Јавни набавки
ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

- 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 24.08.98 година, во 12 часот, во просториите на ЈП Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала за составоци, 3 кат, на ул. „11 Октомври“ бр. Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на чл. 14 од Законот за јавни набавки
„Сл. весник на РМ“ бр. 26/98/, ЈП „Електростопанство на Македонија“ - Скопје

Објавува

ОГЛАС

ЗА ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА ТАМПОН ЗА ПОТРЕБИТЕ ВО ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“, - Скопје со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9 - Скопје.
- 1.2. Предмет на набавка е прибирања понуди за тампон - сепарирани варовник од 0-60 мм.

Количина 10.000 т.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 21.08.1998 година во 12 часот во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. Технички карактеристики

– тампон – сепариран варовник од 0-60 мм

3. Содржина на понудата

3.1. Цена франко утоварено производител – или франко – РЕК

3.2. Рок на испорака на набавката

3.3. Начин на плаќање

3.4. Квалитет

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач

– цена на чинење

– квалитет

– рок на испорака

– начин на плаќање

5. Начин и рок на доставување на понудите

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ – Новаци. Новачки пат б.б. Битола / за Комисија за јавни набавки/

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација

– документ за бонитет од носителот на платен промет
– доказ за техничка способност – список на главни испораки

– доказ дека подносителот на понудата не е под стечај односно не е во процес на ликвидација

– доказ дека против понудувачот нема изречена безбедносна мерка, забрана на вршење на дејност.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање

5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат согласно чл. 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки „Сл. весник на РМ“ бр. 26/98.

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени согласно барањата на Отворениот повик односно согласно Законот за Јавни набавки нема да бидат разгледувани

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-235, 208-303 при Подружница РЕК „Битола“.

Подружница РЕК „Битола“ – Новаци

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички центар – Скопје

ОБЈАВУВА

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА „РЕНОВИРАЊЕ И АДАПТАЦИЈА НА ОПЕРАЦИОНИ САЛИ И ПРОПРАТНИ ПРОСТОРИИ ВО КЛИНИКАТА ЗА УВО, НОС И ГРЛО“ ПРИ ЈЗО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за „Реновирање и адаптација на оперативни сали и пропратни простории во Клиниката за уво, нос и грло“.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни лица кои имаат седиште во Р.М.

4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик во согласност со чл. 16 од Законот за јавни набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничките карактеристики – спецификацијата на работите ќе бидат дадени во тендерската документација која може да се добие во Управата на ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, секој работен ден од 10-12 часот, по уплатен износ од 1.000,00 денари.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да содржи:

– цена во денари, со пресметан данок,

– начин на плаќање,

– рок на изведба,

– единечна денарска цена по позиции,

– единечна денарска цена за материјалот односно изведбата,

– гарантен рок на изведените работи,

– референтна листа,

– рок на важност на понудата.

2. Рокот за извршување на работите да биде заклучно со 30.09.1998 год.

3. Краен рок за прием на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска способност на понудувачот (преку документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки

2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно чл. 23 од Законот за јавни набавки и тоа: список на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години со износите, датумите и примачите, како и опис на техничките постројки на понудувачот, мерките што ги превзел за обезбедување на квалитетот и истражувачките погони.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно чл. 25, став 1, алинеа 2 од Законот за јавни набавки и тоа: квалитет, рок на изведба, цена, оперативни трошоци.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудите се доставуваат согласно чл. 52, 53 и 54 од Законот, истата треба да се достави во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. Понудите се доставуваат кај Станкоска Елизабета, во Управата на ЈЗО Клинички центар – Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, секој ден од 10-12 часот.

2. Понудите и придружната документација се доставуваат во затворен коверт. На предната страна од ковертот во горниот лев агол треба да биде назначено „не отварај“ како и бројот на јавниот повик. Во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени коверти, во кои во едната ја содржи понудата со финансиските документи, а другиот ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.08.1998 год., во 10,00 часот, во просториите на Управата на ЈЗО К.Ц. Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет и за техничката способност нема да се разгледуваат.

Информации на тел. 115-435.

Комисија за јавни набавки

**Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА наскоро ќе
излезе од печат**

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА
ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ**

Подготвувачи:

Рокса Георгиевска, Елена Ставрева

Збирката содржи:

- Одредби од Уставот што се однесуваат на изборниот систем
- Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
- Закон за изборни единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
- Закон за избор на Претседател на Републиката
- Закон за локални избори
- Закон за избирачки места
- Закон за политички партии
- Декларација за критериуми за слободни и праведни избори, и др.

Цена на збирката 400,00 денари.

Порачки се примаат во НИРО Службен весник на РМ, пошт.фах 51, или на телефоните 129-036, 117-460, телефакс 112-267.

Уплата се врши на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

	Страна		
1039. Закон за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија	1949	1043. Одлука за именување претседател, членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици	1960
1040. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој по Договорот за кредит по Проектот за структурно прилагодување на социјалниот сектор во Република Македонија и Договорот за кредит по Проектот за техничка помош за пензиската реформа	1959	1044. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	1960
1041. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австрија.	1959	1045. Правилник за содржината и начинот на водење на евидентниот регистар.	1961
1042. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор – шеф на Мисијата на Република Македонија при Меѓународните организации	1960	1046. Правилник за условите и начинот на вршење на задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести во Армијата на Република Македонија	1961
		1047. Упатство за изменување на Упатството за условите, начинот и постапката за остварување на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната	1963
		1048. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 68/98 од 8 јули 1998 година	1963